



СЛУЖБЕН ЛИСТ

НА ФЕДЕРАТИВНАТА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ“ излегува два пати неделно. — Ракописите не се враќаат. — Огласите по тарифата. — Чековна сметка №. 62324. — Поштарина платена во готово.

Петок, 15 февруари 1946
БЕОГРАД
БРОЈ 14

Цена на овој број е 12.— дин. — Претплата за првото полугодие на 1946 год. дин. 350.— а цела 1946 година 650.— дин. — Редакција: Бранкова №. 20. — Телефон 28-838.

96.

РЕШЕЊЕ

ЗА ИЗМЕНЕТЕ И ДОПОЛНУЕЊАТА НА СТАТУТИТЕ НА НАРОДНАТА БАНКА НА КРАЛЕВИНА ЈУГОСЛАВИЈА

На основа § 13 Уредбата за измените и дополнуењата на Законот за Народната банка од 14 септември 1940 година, а на предлог на Управниот одбор на Народната банка

р е ш у а м

I.

Статутите на Народната банка на Кралевина Југославија од 25 јуни 1931 година со измените и дополнуењата од 16 септември 1940 година да се изменат, сходно на Законот за измените на Законот за Народната банка на Кралевина Југославија од 17 јуни 1931 година со измените и дополнуењата од 14 септември 1940 година, вгласано од Сојузната скупштина и Скупштината на народите на Уставотворната скупштина на ден 15 јануари 1946 година, во следното:

1) насловот на Статутите на Народната банка на Кралевина Југославија се мењава и гласи: Статутите на Народна банка на Федеративна Народна Република Југославија;

2) во членот 1 истите Статут првиот став се мењава и гласи:

„Народната банка на Кралевина Југославија“ од сега ќе се вика: „Народна банка на Федеративна Народна Република Југославија“;

3) во текстот на Статутите на Народната банка на Кралевина Југославија се внесуат следните измени:

а) називот „Кралевина Југославија“ и „Кралевина“ се заменуе со назив „Федеративна Народна Република Југославија“.

Овој назив може да се употреби и во скратен облик „ФНРЈ“;

б) изразот „Кралски указ“ се заменуе со израз „Указ на Претседништвото на Народната скупштина на Федеративна Народна Република Југославија“;

в) називот „Службени новини“ се заменуе со назив „Службен лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

II.

Вториот став од чл. 65 на Статутите на Народната банка (за Есконтниот одбор во главното седиште) да се измени така да гласи:

„Одборот има три секции, кои работат под претседништвото на чиновниот кого ќе го одреди Извршниот комитет“.

VII бр. 2090

7 февруари 1946 година

Београд

Министер на финансите,
Сретен Жујовиќ, с. р.

97.

На основа на членот 15 Законот за повлечување и заменување на окупациските новчаници, чл. 10 на Законот за валоризација и чл. 11 на Законот за регулирање предвоените обвези пропишуам

ПРВО ДОПОЛНУЕЊЕ НА НАПАТСТВИЕТО ЗА СПРОВЕДУЕЊЕ ВАЛОРИЗАЦИЈАТА И ЗА ПРЕКНИЖУЕЊЕ ВО ДИНАРИ НА ДФЈ ВО ВРСКА СО ЗАМЕНУЕЊЕТО НА ПАРИТЕ

Во Напатствието за спроведување валоризацијата и за прекнижување во динари ДФЈ во врска со заменуењето на парите VII бр. 10150 од 11 декември 1945 година („Службен лист“ бр. 98 од 18 декември 1945 година) се чинат следните дополнуења:

I.

После членот 4 се додава нов член кој гласи:

Член 4а.

Пресметување вредноста на стоката која потекнуе од времето пред извршеното заменување на окупациските пари.

1) Претпријатијата и установите кои ја вршат валоризацијата и прекнижуењето во динари на ДФЈ ќе ја пресметаат во динари на ДФЈ залихата на стоката која се затекнала на нивното складиште последниот ден на заменуењето на парите по цените од Уредбата за одредување на цените во динари на Демократска Федеративна Југославија од 20 април 1945 година („Службен лист“ бр. 24 од 21 април 1945 година) па и во случај да оваја стока од тогај па до 30 ноември 1945 година е продадена или утросена делимично или потполно; и тоа за пољоделските производи по прописите на чл. 1 до 10 а за индустриските и занаетските производи по чл. 13 на оваја Уредба т.е. по цените од август 1939 година зголемени за 30%. Во случај да не е возможно да се одреди цената од август 1939 година, оти таква стока во тоа време не се произвела („воена стока“, сурогати), ќе се примени цена која, на основа точ. 14 Обвезното толкување на Уредбата за изедначување цените на индустриските и занаетските производи, затечени на складиштата на ден на заменуењето на парите, со цените на истоврсната стока во новата производња односно промет („Службен лист“ бр. 101 од 28 декември 1945 година), ќе ја одреди земскиот уред за цени.

2) Под стока во смисла на прописите од овој член се подразбираат пољоделските производи и другите сировини, полу фабрикати и готови производи, кои служат за производња (преработувачка), продавачка или работење за претпријатието и установата, кои ја спроводат валоризацијата односно прекнижуењето, т.е. сите предмети кои, спрема Одлуката на Антифашисткото веќе на народното ослободување на Југославија за еднообразното сметководство („Службен лист“ бр. 6 од 20 февруари 1945 година), треба

да се книжат на сметките од класата 3 и 7 на сметковниот план, исклучително оние кои се набавени во инвестициони цели и кои, во смисла ст. 2 чл. 1 на Напатствието за спроведување валоризацијата и за прекнижување во динари на ДФЈ во врска со Законот за парите, се валоризуват како инвестиции.

3) Вредноста на стоката која потекнуе од времето пред извршеното заменување на окупациските новчаници пресметана по прописите на ст. 1 се внесуе во поединичен список кој се изработуе засебно за секоја сметка на главната книга, спрема приложениот образец бр. 7. Во колоната бр. 4 на списокот се внесуваат нивните цени на стоката во окупациските пари пресметани во динари ДФЈ. Ако од книговодството на претпријатието или установата не може да се утврдат овие цени, има да се внесат цените кои по одобрењето на власта важеле последниот ден на заменувањето на парите. Во колоната бр. 6 на списокот се внесуваат цените од ст. 1) на овој член. Кај претпријатијата кои се должни, на основа на прописите на Уредбата за издначување на цените на индустриските новчаници. Пред пресметувањето на ова салдо ште на денот на заменувањето на парите со цените на истоверната стока во новата производња односно прометот од 12 ноември 1945 година („Службен лист“ бр. 92 од 27 ноември 1945 година), да изработат пописни листи во образецот I и II, цените во колоната 4 на овие пописни листи мораат да бидат еднакви со цените за истата стока во колоната 6 од списокот прописан со ова Напатствие (на образецот бр. 7). На крај на списокот се внесуе во колоната бр. 8 салдото на сметката во главната книга на последниот ден на заменувањето на окупациските пари пресметан во динари на ДФЈ по курсот на заменувањето на окупациските новчаници. Пред пресметувањето на ова салдо треба да се изврши сторнирање на воената штета по прописот на чл. 2 ст. 1 на ова Напатствие, да би се износот на сторнираната воена штета зеле во сметка во случај на пресметувањето на салдото. Бидејќи да овој салдо може да биде дугован или потражен, потребно е да се означат каков е.

4) Во случај да претпријатието, односно установата книжило во времето од завршувањето на заменувањето на окупациските новчаници до 30 ноември 1945 година позголемувањето на вредноста на стоката која се затекнала на складиште последниот ден на заменувањето на новчаниците по цените одобрени после заменувањето на новчаниците, ова книжење има да се сторнира пред изработувањето на прелазната состојба.

5) Во образецот бр. 1 се внесуе за секоја сметка на која е книжена стоката (во смисла ст. 2 на овој член) во прв ред уз назив на сметката од Главната книга со додатокот „а) салдо на сметката“ салдо на односната сметка во динари на ДФЈ на ден 30 ноември 1945 година и тоа во истиот износ во колоните 3 и 5, ако е салдото дугован, а во колоните 4 и 6, ако е потражен и тоа без некаков претходен список. Потоа во другиот ред се внесуе назив на сметката во главната книга со додаток „б) резултат на валоризацијата на стоката“ валоризационен вишок или мањак, кој се пресметуе од податоците во списокот (на образецот бр. 7) на следен начин:

а) Ако во списокот (на образецот бр. 7) е салдото во колоната 8 дугован а еднак е или е помал од збирот на колоната 5, или е потражен без обзир на височината, се внесуе разликата по меѓу збиравите на колоната 7 и 5 на списокот, како валоризационен вишок, во колоната 5 и 8 на образецот бр. 1;

б) ако во списокот (на образецот бр. 7) е салдото во колоната 8 дугован и поголем од збирот на колоната 5, тогаш се утврдуе разликата помеѓу збирот на колоната 7 и салдото во колоната 8. Оваа разлика се употребуе на следен начин:

аа) во случај да збирот на колоната 7 е поголем од салдото во колоната 8, разликата се внесуе како валоризационен вишок, во колоната 5 и 8 на образецот бр. 1;

бб) во случај да е збирот на колоната 7 помал од салдото во колоната 8, разликата се внесуе, како валоризационен мањак, во колоната 6 и 7 на образецот бр. 1.

II

На член 8 се додава нов став кој гласи:

„6) Претпријатијата, односно установите, кои треба да валоризираат инвестиции, во случајеви предвидени во точ. б), в) и д) ст. 3) чл. 1 и ст. 3) чл. 9 на ова Напатствие, чија валоризирана вредност не прејдуе износот од 100.000.— динари ДФЈ, можат да предложат на земското министерство на финансите да им се одобри валоризацијата на овие инвестиции без проценување од стручна комисија. Уз предлогот за ова одобрење претпријатието односно установите ќе ги поднесат следните податоци односно докази: делот на набавувањето на инвестициите, (износот и валутата) на набавката, детален технички опис на инвестициите со евентуален цртеж или слика, вредноста на таквите инвестиции во времето од 1 јануари 1941 година до 18 април 1941 година и други податоци и докази од кои би можела да се утврди природата и вредноста на инвестициите, евентуалното оштетување поради војната и друго, а во случајевите предвидени во точ. д) ст. 3) на чл. 1 на ова Напатствие и сегашната реална вредност на овие инвестиции со доказите.

Ваква валоризација ја одобруе земскиот Министер на финансите, кој ќе го прибави мнението од Земската комисија за валоризација.

Ако земското Министерство на финансите најде да нема место за валоризација без проценувањето на стручна комисија, ќе го упати претпријатието односно установата на постапка по точ. 1) и 2) на овој член“.

III

На член 10 се додава нов став кој гласи:

„8) Во случај да основната главница на претпријатието и установата не се пополни по прописите на ст. 6 точ. б) до нејзиниот номинален износ на ден на 18 април 1941 година, претпријатието односно установата може основната главница да ја пополни до оваа височина од резервниот фонд и од другите опорезуеми резерви како и од неопорезуемите резерви. Ова пополнување на главницата не подлежуе на плаќање такса а едино пополнување од неопорезуемите резерви подлежуе на опорезување.

Во случај да основната главница, пополнета по прописот на ст. 6 точ. б) или по прописите на овој став, по случај на делењето со бројот на акциите или уделите не даде равен број, уобичаен за изразување на нормалната вредност на акциите или уделите, може за оваа сврха основната главница со заклучокот на зборот да се смали со пренесувањето во резервниот фонд.

Со постапката и повластиците од овој став можат да се ползуват и претпријатија кај кои во применувањето на прописот од чл. 12 дојде до 31 декември 1946 година, али најдоцна на зборот кој ќе реши за билансот за 1946 година, односно за билансот за работната година која почнуе во текот на 1946 година“.

IV

Ова Дополнување на Напатствието има правна сила на обвезно толкување на прописите на Законот за валоризација на основа чл. 10 на овој Закон.

VII бр. 2130

8 февруари 1946 година

Белград

Министер на финансите,
Сретен Жујовић, с. р.

Образец бр. 7

СПИСОК БР. — — — —

на засметуењето вредноста на стоката која се затекнала на складиште на последниот ден на заменуењето на окупациските новчаници

СМЕТКА НА ГЛАВНАТА КНИГА — — — —

Реден број	Именуење на стоката	Количество во метри, килограми, квадратни метри и т.н.	Книжна цена на стоката во окупациски пари (или цена во окупациски пари која по одобрењето на власта важела на ден на заменуењето на парите) пресметана во Дин. ДФЈ по курсот на заменуењето на окупациските новчаници	Вредност на стоката засметана по цените од кол. 4	Цена на стоката по прописите на Уредбата за одредување цени во динари на ДФЈ	Вредност на стоката засметана по цената од кол. 6	Салдо на сметката во главната книга на последниот ден на заменуењето на окупациските новчаници пресметано во Дин. на ДФЈ по курсот на заменуењето на окупациските новчаници
1	2	3	4	5	6	6	7

98.

На основа чл. 10 Законот за валоризација издавам

ТОЛКУЕЊЕ

ЗА ПРОПИСИТЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВАЛОРИЗАЦИЈА И НАПАТСТВИЈА ЗА СПРОВОДУЕЊЕ ВАЛОРИЗАЦИЈАТА И ЗА ПРОКНИЖУЕЊЕ ВО ДИНАРИ ДФЈ ВО ВРСКА СО ЗАМЕНАТА НА ПАРИТЕ

1) Чл. 2 ст. 1) Законот односно чл. 1 ст. 3 точка а) Напатствијата имаат да се применат и во случај кога едно претпријатие, односно установа, своите инвестиции ги валоризирало за време окупацијата. Како валоризациите извршени под окупација (како што се: книжните вредности на инвестициите утврдени на основа на проценката, или поголеми на вредностите на инвестициите извршени со дозвола на пореските власти) не се признаваат, како валоризирана вредност на овие инвестиции има да се земе нивната книжна вредност на денот 18 април 1941 година по добитокот на отписите, односно уз валоризација на амортизационите фондови.

Спрема тоа, во колоната бр. 3 образецот бр. 1 се внесуе книжната вредност на овие инвестиции пресметана од окупациска валута во динари ДФЈ по курсот на замената на окупациските новчаници, а во колоната бр. 5 на истиот образец се внесуе како вредност во динари ДФЈ книжната вредност која инвестицијата ја имала на денот 18 април 1941 година. Во случај отписите да се вршат директно, од овој износ ќе се одбигат отписите, а во случај на отпишување преку амортизационите фондови, овие фондови имаат да се валоризираат.

Отколку при овие претпријатија не постоат предвоени книги, има да се постапи по прописите на чл. 9 Напатствието.

2) чл. 2 ст. 1) Законот односно чл. 1 ст. 3) точка а) Напатствијата ќе се применуваат и за случај да претпријатието, односно установата, во текот на окупацијата ја отуглило и одново прибавило инвестицијата која ја водило во своите книги на денот 18 април 1941 година.

Валоризацијата на оваа инвестиција не се врши преку стручна комисија, туку оваа инвестиција се валоризуе по книжната вредност на ден 18 април

1941 година, како да овие промени во текот на окупацијата не ги ни било.

3) Претпријатијата односно установите, кои годишниот заклучок на книгите го вршат под друга дата а не под 31 декември, можат да сочинат „прелазна состојба“ (чл. 2 ст. 3) на Напатствието) под датата која паѓа во време од последниот ден на замената на окупациските новчаници до денот на заклучокот на своите книги, во случај да заклучокот на книгите паѓа во времето помеѓу замената на окупациските новчаници и 31 декември 1945 година, а заклучните книжења во врска со валоризацијата и прекнижуењето во динари ДФЈ (чл. 6 ст. 2) чл. 10 ст. 1) чл. 13 ст. 1) на Напатствието), ќе ги спроведат најдоцна под денот на заклучокот на книгите.

Ако пак рокот на заклучокот на книгите паѓа после 31 декември 1945 година, „прелазната состојба“ има да се сочини најдоцна под 30 ноември 1945 година, а заклучните книжења во врска со валоризацијата и прекнижуењето во динари ДФЈ имаат да се спроведат најдоцна под денот на заклучокот на книгите.

4) Во случај да претпријатието односно установата не води спецификација на инвестициите во помоќните книги, има во списокот на образецот бр. 2 и 3 да се внесат вкупно сите инвестиции кои се водат на една сметка на главната книга (чл. 3 ст. 3) и чл. 4 ст. 4) на Напатствието).

5) Инвестициите кои се веќе отписани или се подигнати на терет на режијата па не се водат по книгите, имаат да се валоризираат „про меморија“ со динари 1.—.

Спрема тоа, за такви инвестиции во колоната бр. 3 на образецот бр. 1 не се внесуе никаков износ. Во колоната бр. 5 и 8 на образецот бр. 1 се внесуе по Дин. 1.— (чл. 3 ст. 3 и чл. 4 ст. 4) на Напатствието).

6) Под окупаторските односно квинслиншките власти во смисла на чл. 5 ст. 2) алинеја 4 на Напатствието се сметат сите власти кои постанале после 18 април 1941 година до ослободуењето, осем народно-ослободителите. Меѓутим, привредните претпријатија и установи кои преставуваат самостојни имотски единици а работат по привредното начело на водењето работите, и кога се основани под окупацијата, не се сметат окупаторски односно квинслиншки власти, па барањата спроти нив остануваат во сила. За карактерот на овие претпријатија и установи во спорните случаи ќе одлучуе сојузното Министерство на финансите.

Не може да се вршат компензации помеѓу долговањата и барањата на една квинслиншка власт спроти друго лице.

Во случај народните власти да ги превзеле правата од договорот за испорачките или услугите кои се заклучени под окупацијата со квинслиншките власти, во сила се обвезите за оној дел на испорачката или услугата по овие договори кој е извршен со овие народни власти, додека не се во сила обвезите за оној дел на испорачката или услугата по овие договори кој е извршен од квинслиншките власти.

VII бр. 2140

8 февруари 1946 година

Белград

Министер на финансите,
Сретен Жујовиќ, с. р.

99.

На основа член 71 Законот за непосредни порези го пропишувам следното

НАПАТСТВИЕ

ЗА НАПЛАТУЕЊЕ НА ПОРЕЗОТ ПО ОДБИТОКОТ

1. Обвезници на порезот по одбитокот

Према одредбите на чл. 9 Законот за непосредните порези, порез по одбитокот плаќаат следните обвезници:

- 1) работниците и намештениците на сите нивни приходи од односната служба;
- 2) сите кои примаат хонорар, награди и други слични приходи за уметнички, научни, стручни и други работи — на награди, хонорари и слични приходи; и
- 3) власниците на улогите на штедња, хартии од вредност и на удел — на приходи од удели, хартии од вредност и удели.

Пошто наведените лица се означени со Законот како платежници на порезот по одбиток, односно како порески обвезници, тоа порезот од нив има да се наплатуе на прописан начин, одбивајќи го од односните приходи при нивното исплатуење. Законот не забрануе на други лица порезот по одбитокот да го платат место правите порески обвезници, само во тој случај издаток на порез не се смета како работен трошок на тие други лица (т. 2 чл. 34.)

II. Приходи на кои се наплатуе порез по одбитокот

Како е споменато горе, порезот по одбитокот се наплатуе на сите приходи од односот на службата, на наградите, хонорарите и слично во односот на службата, на камати по улогите на штедња и на приходите од хартии од вредност и удели. Приходи можат да бидат:

A) ПРИХОДИ ОД ОДНОСОТ НА СЛУЖБАТА

1) Што се смета за приход од односот на службата

За приход од односот на службата се смета секој приход на работниците, намештениците и службениците, кој тие го земаат, за работата во државната и приватната служба. Во овие приходи се убраќаат како приходи од подрачјето на нашата држава, така и приходите од иностранство, било да се тие примаат во пари, во натура или во вид на корист со парична вредност.

2) Опорезуење на приходите од иностранство

Приходите од односот на службата, кои потекнуват од иностранство се опорезуваат со порез по

одбитокот во нашата држава. Доколку, меѓутоа, прималецот на такви приходи (работник, намештеник, службеник) поднесе доказ оти на тие приходи платил порез во иностранство, нема овде да плати порез по одбитокот под услов да и иностраната држава постапуе на ист начин со приходите кои потекнуваат од територија на нашата држава (чл. 6 на Законот).

3) Опорезуење приходите од нашата земја кои се исплатуваат во иностранство

На порез по одбитокот подлежат и приходите кои нашата држава и нејзините установи ги исплатуваат за работата на своите службеници во иностранство. Така подлежат на порез по одбитокот примањата на нашите дипломатски и конзуларни претставници, нивните чиновници и сите други лица во служба на нашата држава, на кои по меѓународното право им припаѓа екстериторијалност. На порез подлежат и примањата на морнарите, авијатичарите и железничарите укрцаани на односни саобраќајни објекти, кои се власништво на нашата држава.

4) Врсти на приходи од односната служба кои подлежат на порез по одбитокот

a) Како приходи од службен однос, кои најчесто се јавуваат во пракса, можат да се наведат:

(1) плати, додатоци на плати на секоја врста хонорари, награди, ренумерации, гратификации, тантисми, седнички и дежурски дневници, испитни такси, школарина (лукно, редовина) и други слични награди и земања, во пари, натура или во вид на корист со парична вредност;

(2) пензии, потпори, опскрби и слично, кои се примаат за поранешна служба, лично или на третото лице;

(3) приходи од свештеничките чинодејствија, кои такагјере се сметат да потекнуваат од односната служба. Во обзир да овие приходи не се утврдени унапред, нивното опорезуење се спроведуе на особен начин, за кој ќе биде збор малу подолу.

b) наведените приходи се примат или во готови пари или во натура или во вид на корист со парична вредност. Како примања во натура најчесто се јавуваат разни депутати, како: во храна, во облекло и кондури, во огревен материјал и материјал за осветлење, во животни намирници и т. н. Како користи со парична вредност може да се наведат: уживање на стан, уживање земја, право на бесплатна улазница на забавни приредби и т. н.

Оцената на приходите во натура, со цел за опорезуење, се врши спрема таблицата на паричните еквиваленти, кои ги утврдуваат републиканските министерства на социјалната политика односно соодветната установа за Војводина. За користи во натура за кои во таблицата нема новчани вредности, оваа вредност ја утврдуе работодавецот спрема стварните месни цени, а дефинитивно ја одредуе надлежниот орган на порескиот оддел на околинскиот одн. реонскиот народен одбор.

Како приход во натура се смета и вредноста на станот на работниците и намештениците кои тие го имаат во индустриските и рударските колонии, без обзир да ли уживањето на станот има утицај или не на височината на нивните припадности. Тоа исто важи и за сите останали примања на работниците и намештениците во натура.

в) Приходите од односната служба се или повратни или од случај до случај.

Под повратни приходи се подразбират оние примања во пари, нарав или во вид на корист со парична вредност кои се унапред утврдени и се повторуваат дневно, неделно, месечно или во други временски размаи во годината.

Се сметаат за повратни приходи и акордни плати, провизии од прометот парче или некоја единица за мерење на тежината (квинтална тона) договорени накнади за уштеда на материјалот и т. н. и ако овде не се знае унапред точен износ на приходите. Како овие приходи стално му течат на прималецот, а само начинот на нивното пресметување ја чини неизвесна височината на конечното примање, тоа и оние имат карактер на повратност.

Под примања од случај до случај се подразбират сите примања кои не се унапред утврдени со стална годишна, месечна, неделна и дневна сума и чие примање е неизвесно. На пример: награда за изванреден успех која може да изостане, случајни провизии, ренуерации, тантиеми и т. н.

Се сметаат за примања од случај до случај и накнади кои се примат еднаш годишно, макар биле и унапред утврдени.

г) Во секој случај на порез по одбиток подлежуе секое примање кое за службопримецот претставуе приход. Оние примања кои не претставуваат приход, не можат да бидат подвргнати под опорекување. Поради тоа ни онерозните примања на работниците и намештниците во државната и приватна служба не подлежат на порез.

Како онерозни принадлежности се сметаат сите примања кои служат непосредно за покривање на фактичките издатоци, кои упосленото лице мора да и направи за сметка на работодаделот во извршувањето на поверениот му задаток. Ваго спаѓаат нарочно: разни паушали за подмирување на издатоците врзани за службата (додатоци по војната служба за офицерска спрема, додатоци за укривање кај војните и други службеници, помоќ за лечење, осигурување на авијатичарите, парична храна кај војните лица, додатоци за вршење на надворешна служба и т. н.), накнади на патните и селидбените трошкови, паушал за канцелариски материјал, репрезентациони издатоци, врзани за извршување на службената функција и т. н. Принадлешностите на дипломатските и конзуларните службеници на нашата држава во иностранство, се сметат за репрезентативни (онерозни) во овој дел, кој ја пренесува височината на принадлежностите кои би ги имале тие да се во служба во нашата држава. Намештниците на сталните трговски претставништва во иностранство во овој случај имаат да се третираат како дипломатски службеници. За останалите службеници, кои имаат поголеми принадлежности од редовните, Министерот на финансии одредуе кој дел на тие принадлежности ќе се смета за онерозен.

Се сметаат за онерозни принадлежности, хранарина и инвалиднина, кои работникот ги прима на случај болест или повреда, од Болесничката односно Братинска благајна.

Онерозни принадлежности на лицата, на работа кај државните привредни претпријатија и во приватната служба, ќе им се призна само во височина на уобичајните и докажаните трошкови.

Б) ПРИХОДИ ВО ВИД НА ХОНОРАР, НАГРАДА И СЛ. ВОН ОДНОСОТ НА СЛУЖБАТА

1) под приходи кои спаѓаат во оваа група се подразбират награди, хонорари, провизии, дневници и т. н. кои некое лице ги прима за уметнички, научни, стручни и други работи свршени за сметка на друго лице со кое прималецот на приходот не е во однос на служба.

2) Како најчести приходи на ова врста се наведат примери порадолу:

а) хонорари и награди на секоеврсни уметници, кои тие ги примат за суделување во приредби организирани на трошок и ризик на други лица;

б) хонорари на секоеврсни писци кои тие ги примат од издавачите нивни, од уредништвата на дневните и повремение листови за нивните статии;

в) хонорари на научниците за книги кои ги пишуваат, предавања кои ги држат, статии кои ги објавуваат во дневните и периодичните листови стручните совети што ги даваат на барање на разни установи и сл.;

г) награди и дневници на членовите на управните и надзорните одбори, кои овие ги примат за својата работа во претпријатијата, без обзир на навиот под кој се јавуваат (седмички и дежурски дневници, тантиеми и сл.) и без обзир што вакви награди не се сметат за режика при разредувањето на порезот на претпријатието кое ги исплатуе;

д) провизиите на агентите на осигуравајќите друштва, доколку тие не се намештеници на осигуравајќите друштва;

е) случајните провизии за посредувањето кај купо-продавањето;

ж) наградите на конкурсите за идејни скици, граѓевински планови, уметнички дела и сл.

В) ПРИХОДИ ПО УЛОЗИТЕ НА ШТЕДЊА

На порез по одбиток подлежат приходите по улозите на штедња по уложните книжици, по улозите на штедња на текујќата сметка и сл. Доколку овие приходи ги исплатуваат кредитните установи (банки, штедионици, кредитни задруги сл.) Приходите по обичните текујќи сметки кои ги исплатуваат банките и сите други привредни претпријатија подлежат на порез по IV група.

Г) ПРИХОДИ ОД ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ И УДЕЛИ

Под овие приходи се разбират сите примања по акциите (леоните) облигациите (обвезниците) и уделите. Како приход од акциите според дивидендата се смета: интересот со капиталот, разделувањето на резервните фондови во вид на издавање на бесплатни акции, ликвидационите вишкови на имотот над означената вредност на акцијата и сл.

Како приход од облигациите се сметат покрај интересот и исплатната премија лутриските згоди-тоци и сл.

Како приход под уделите се сметат: разделувањето на добиците сразмерно на уделите, каматите и уделите и т. н.

III. ОСНОВИЦА НА ПОРЕЗОТ ПО ОДБИТОКОТ

Во пореската основница на порезот по одбитокот зборуе чл. 10 на Законот кој одредуе за секоја група на приходи посебно што се смета за пореска основница.

1) Пореска основница за приходи од односот на службата

Основница за приходите од односната служба ги сочинуваат примањата за работа во службата како во пари, така и во натура.

а) Доколку едно лице (работник или намештеник) стои во појке односи во службата, во тој случај примањата од секој однос на службата се опорекуваат одвоено. Сите примања од едниот однос на службата сочинуваат една пореска основница на со цел за опорекување има да се соберат.

б) Пореската основница ја чинат дневното, неделното или месечното примање. Кое од овие примања ќе се земе за основница зависи од договорениот рок на плаќањето, накнадата за работењето. Ако накнадата (надниците, платата) се исплатуе дневно тогај за пореската основница ќе се земе дневното примање, а ако исплатата се врши неделно ќе се земе за основница неделното примање, а ако исплатата се врши месечно, за основница ќе се земе месечното примање. Ако приходот несе одреден по времето (акордна плата) тогај тој се пресметуе на износот кој ќе падне просечно на ден, недела или месец па за основница ќе се земе дневниот, неделниот или месечниот износ, во обзир на договорениот начин на исплатувањето.

в) Утврдената пореска основица на изложениот начин ќе се смали, пред одредувањето на стопата по која има да се пресмета порезот кај оние обвезници кои имаат малолетни деца. На смалени основици имаат право само оние порески обвезници чии годишен приход не прејдуе дин. 60.000.— односно чии месечни приход не прејдуе дин. 5.000.—, неделни дин. 1.200.— и дневни дин. 200.—. Смалењето износи 5% за секое малолетно дете.

Доколку обата родителата се во служба одбитокот се признава кај пресметувањето порезот на таткото. Ако се родителите раставени, одбитокот ќе се призна кај оној родител кој ги издржава децата.

Под малолетни деца се сметат законити, позаконети, ванбрачни и усвоени деца до 18 години старост, кој немаат самостоен доходок и кој ги издржават родителите.

Одбитокот за децата ќе се уважуе на основа на податоците содржани во пореската книжица на пореските обвезници односно на основа потврдата на месните народни одбори. Одбитокот ќе се уважуе и на основа на податоците и исплатите на податоците за малолетни деца, како и на службената евиденција за годините на старост.

г) На пореските обвезници постари од 60 години им се смалуе пореската основица за 10%, доколку нивните приходи не прејдуваат дин. 60.000.— годишно односно 5.000.— месечно, 1.200.— динара неделно и дин. 200.— дневно.

2) Пореска основица за приходи во вид на хонорари, награди и сл.)

Пореската основица кај оваа врста на приходи ја чини бруто примањето без икаков одбиток. Бидејќи да височината на ваквите примања не зависи обично од времето, тоа ни пореската основица кај нив не се одредуе, во принцип, према дневниот, неделниот или месечниот приход.

Секој хонорар, секоја награда, провизија и сл. примања преставуе засебна пореска основица. Исплатувањето на овие приходи во рати не утиче на височината на основицата, па сите исплатени рати на име на еден хонорар награда и слично во една пореска година се собираат и се опорезуваат уедно.

Ако хонорарите, наградите и сличните примања се јавуваат периодично т. е. ако нивното примање е предвидено унапред (седмички и дежурски седници на членовите на управниот и надзорниот одбор, провизии на агентите на осигуравајќите друштва, хонорари на певачите на радио кои секоја недела или секои петнаест дена или секој месец изводат уметнички точки и в. н.) тогаш за пореската основица ќе се земаат примањата во еден месец од едно лице односно од едно претпријатие. Месечното примање во цел за одредување на височината на пореската стопа ќе се пресметават на годишен износ на исплата како и повратните примања од односот на службата.

При разредувањето на порезот на награди, хонорари и сл. кои немаат периодичен карактер, како и на приходи од улози на штедња, хартии од вредност и удели не се земаат во обзир одредбите на ст. 1 и 3 чл. 35 на Законот на пореската основица кај овие приходи не се смалуе ни кај обвезниците со малолетни деца ни кај обвезниците стари повеќе од 60 години.

3) Пореска основица за приходи од улози на штедња

Пореската основица кај оваа врста приходи ја сочинуваат приходите од секој улог на штедња на уложна книжица односно од секој улог на штедња од текуќа сметка во текот на една година. Меѓутоа, како е во пракса уобичаено пресметувањето на приходите (камати) по улозите на штедња двапати, односно четир пати годишно, за основица ќе се зе-

мат привремено приходот кој се исплатуе или одобруе на сметката кај секој рок на пресметувањето. На крај на годината, односно во моментот на конечно исплатување на улогот, кога е позната височината на вкупниот годишен приход по еден улог, ќе се пресмета дефинитивно порезот кој одпаѓа на годишниот приход.

4) Пореска основица за приходи од хартии од вредност и удели

Пореската основица кај оваа врста приходи ја сочинуваат приходите од секоја хартија од вредност, односно во секој удел. На овие приходи ќе се применуе чл. 12 на Законот, но секое примање се смета за годишно, па према неговата височина се одредуе и пореската стопа.

IV. ПОРЕСКИ СТОПИ И ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПОРЕЗОТ ПО ОДБИТОКОТ

Исклучително на приходот од хартиите од вредност и удели кои се опорезуваат по стопите на II скала на чл. 49, сите останали приходи на кои се плаќа порез по одбитокот се опорезуваат по пореските стопи од I скала на чл. 49 на Законот. Обете скали се изработени за годишен приход, па према тоа, да би се одредила стопата за пресметувањето на порезот, сите оние приходи кои не се сметат за годишни, има претходно да се пресметат во годишен износ. При тоа ќе се постапуе по следните правила:

1) Приходи од односната служба

Сите приходи од односната служба кои имат повратен карактер се пресметават на годишен износ па према годишниот износ се одредуе пореската стопа од I скала. По одредената стопа се разредуе порезот на дневно, неделно, или месечно примање. При пресметувањето на приходот на годишен износ годината се смета со 300 дена, месецот со 25, а неделата со 6 дена. Према тоа, да би се добил годишниот износ на примањето, дневното примање ќе се множи со 300, неделното со 50, а месечното со 12.

Примањата од случај до случај се сметаат годишни, па не се пресметават на годишен износ во цел на одредување на стопата. Како таја се опорезуе вкупно со редовните повратни примања од дотичниот ден, недела или месец, тоа заедничката стопа за нивното опорезување се одредуе вака: повратното примање се пресметуе на годишен износ, на ова се додава примањето од случај до случај, па стопата се одредуе према нивниот збир. Под така најдената стопа се опорезуе и повратното и случајното примање.

2) Приходи во вид на хонорари и награди и сл.

Периодични хонорари се опорезуваат на ист начин како и повратните примања од односот на службата. Бидејќи да е основицата кај ваквите примања збир на месечните хонорари, награди и сл. кои едно лице ги прима од една установа односно едно претпријатие, оваа основица се множи со 12 да би се добил годишниот износ на примањето. Пошто према годишниот износ на примањето се одреди пореската стопа, по оваа стопа се пресметуе порезот на месечен збир на хонорарот.

Хонорарите и наградите кои немаат периодичен карактер се сметаат за годишно примање, па пореската стопа се одредуе према височината на исплатениот односно пресметаниот хонорар или награда, без нивното претходно пресметување на годишен износ.

3) Приходи од улози на штедња

Доколку во текот на годината се врши пресметување односно исплатување на приходот по улозите за штедња по случај на секоја исплата односно

пресметуење се врши привремен разрез на порезот по одбитојот. За основица се зема исплатениот или пресметаниот приход, према чијата висина се одредуе и пореската стопа од 1 скала на чл. 49 на Законот, без пресметуење приходот на годишен износ. На крај на годината, односно при исплатуењето на улогот, се разрезуе порезот, земајќи за основица вкупно исплатениот односно пресметаниот приход по еден улог во текот на дотичната година. Пореската стопа се одредуе према тој вкупен приход, кој поставуе годишен износ. Од вака разрезаниот порез се одбива порезот кој е обуставен при поранешните исплати односно пресметуења на приходот, па само разликата се обуставуе и уплатуе.

4) Приходи од хартии од вредност и удели

Приходите по акциите се одобруват за година и се сметаат за годишен приход. Поради тоа пореската стопа се одредуе према височината на приходот од секоја акција, без неговото пресметуење на годишен износ. По одредената стопа се смета порезот на исплатениот приход.

На ист начин се поступа и кај приходот по уделите, оти тие се исплатуват за година.

Приходите по обвезниците, доколку се работи за камати, бидејќи зависи од времето на притекнувањето, се пресметават на годишен износ, па према годишниот износ се одредува пореската стопа. Останалите приходи по обвезниците (исплати и премии, лутриски згодитоци) кои немаат карактер на камати, се сметат за годишни и не се пресметуваат на годишен износ поради одредувањето на пореската стопа. Стопата се одредува према височината на стварно исплатениот приход.

V

А) КОЈ ГО ВРШИ ПРЕСМЕТУЕЊЕТО И НАПЛАТУЕЊЕТО НА ПОРЕЗОТ ПО ОДБИТОКОТ

По чл. 13 на Законот должни се да го обустават порезот по одбитокот сите оние лица кои вршат исплатуење на припадностите и хонорарите или пресметуење на приходите по улози на штедња, хартии од вредност и удели. Само по себе се разбира да овие исти лица се должни и да пресметуваат односно да го разрезуваат порезот пред обуставуењето. Од ова правило има два изземања:

а) доколку работодаделот, односно лицето кое врши пресметување или исплата на приходите,

кои подлежат на порез по одбитокот не стануат на подлучјето на ФНРЈ, примаоците на приходите се должни да овие ги пријават на порескиот оддел на средноот народен одбор, надлежен за местото на живењето на примаецот и да го уплатат порезот и тоа во исти рокови како и сите останали лица споменати во чл. 13 на Законот.

б) свештените лица, кои имат приходи и од чинодејствата ќе поднесуваат пријава во текот на месец јануари на секоја година за постигнатите приходи во протекнатата година. Пријавата се поднесува на порескиот оддел кој во споразум со подносителот, ќе утврди годишна вредност на приходот од чинодејствијата и на истите ќе им разреже порез. Со разрезаниот порез свештеникот ќе се задолжи во книгата на работодаделите. Исплатувањето на аконтацијата за текуќата година ќе се врши месечно спрема задолжението за претходната година. За нов обвезник аконтацијата ќе одреди порескиот оддел во споразум со обвезникот сходно на чл. 47 на Законот. Ако за височината на основцијата не се постигне споразум помеѓу свештеникот и надлежниот порески оддел, одлуката ќе ја донесе пореската комисија.

Б) НАЧИН НА ПОЛАГАЊЕТО НА ОБУСТАВЕ- НИОТ ПОРЕЗ

Во поглед на начинот на кој ќе се уплатуе порезот по одбитокот, треба да се разликуе измеѓу порезот на приход од службениот однос и порезот на останалите приходи.

1) Приходи од службениот порез

Порез на приходи од односот на службата се полага во готови пари или во порески марки. По порески марки плаќаат порез по одбиток оние работодаатели кои немаат повеќе од 10 лица на работа, сем државните надлештва и установи, државните претпријатија и сите приватни друштва кои се обврзани на јавно полагање на сметка. Сите тие мораат обуставениот порез да го полагаат во готови пари без обзир на бројот на лицата кои се на работа, така останалите работодаатели, кои имаат на работа повеќе од 10 намештеници.

Со цел на пресметување на порезот по одбитокот сите работодаатели, сем државните надлештва и установи, ќе водат книга на лицата кои се на работа по следниот образец:

[illegible]

Овој образец предвиден е да служи за евиденција на исплатените приходи и пресметаниот порез во течењето на еден месец. Работодателите, према тоа секој месец ќе упишуваат во соодветните рубрики име и презиме на секој наместеник, податоци за староста на обвезниците и бројот на малолетните деца, потоа податоците на исплатените принадлежности и пресметаниот порез, податоците со датата за стапуењето на работа на новите наместеници и за денот на излегуењето од работата на наместеникот кој го напуштил претпријатието. Во рубриката предвидена за забелешка ќе се внесуваат податоци за приходите од случај до случај. На пример, ако редовното месечно примање на наместеникот е дин. 2.000.— и во еден месец прими покрај редовните принадлежности уште дин. 1.500.— на име на примањето од случај до случај, тогаш во рубриката 6 ќе се внесат дин. 3.500.—, а во рубриката 22 (забелешка) ќе се стави: 2.000.— дин. редовни, динари 1.500.— случајни. Во рубриката одредена за порез ќе се упише подпаѓајќиот порез по стопата по 4% (стопа на дин. 25.500.— т. е. годишен износ на редовната плата е дин. 24.000.— повеќе дин. 1.500.— на случаен приход). На крај на месецот ќе се соберат рубриците во кои се уписани платите и надниците, односно наградите и/или хонорарите како и ступците во кои е упишан обуставениот порез.

По стапуењето рокот за уплатуењето на обуставениот порез, оние работодаатели кои полагаат порез во готово, ќе го достават обуставениот износ или со чек преку Поштанската штедионица или непосредно на надлежниот порески оддел. Ако се врши плаќањето преку Поштанската штедионица на полегината на чековната уплатница ќе се назначи оти уплатата на порезот по одбитокот се врши, месецот во кој тој порез е обуставен и бруто исплатените принадлежности. Доколку уплатата се врши непосредно на порескиот оддел, парите ќе се достават со спроводен акт во дупликат, во кој ќе се назначи сумата на порезот по одбитокот кој се полага, месецот во кој обуставата на порезот е извршена и бруто износот на исплатените принадлежности. На дупликатот на актот порескиот оддел ќе го потврди приемот и овој на работодаателот ќе му служи како доказ за извршената уплата. Овој документ ќе се чува уз книгата на упослените лица.

Оние работодаатели кои по предните одредби не се должни да полагаат порез по одбиток во готово, ќе ја вршат уплатата со набавуење на порески марки. Марките ќе се набавуваат кај продавачите на пореските артикли за износ на обуставениот порез па ќе се лепат и поништуваат во самата книга на упослените лица, веднага под збирот на платите и збирот на порезот. Да би тие завземале што помал простор, работодаателите ќе набавуваат комади кои одговараат на најприближната сума на обуставениот порез. Поништуењето ќе се врши со печатот на работодаателот, а ако работодаателот нема печат ќе ги поништи маркиите со својот потпис и тоа на начин да маркиите не можат повторно да се употребат. Ако какви работодаатели сакаат да обуставениот порез го полагаат во готово, а не во порески марки, тие може тоа да го чинат на прописан начин за лицата кои се должни да го плаќаат порезот во готово.

Дури несе пуштаат во продажба пореските марки сите работодаатели ќе го плаќаат обуставениот порез на принадлежностите на своите наместеници во готови пари.

Сите упослени лица, сем оние кои се на работа кај државните надлештва и установи, должни се на почетокот на секоја година да набават пореска книжица. Пореските книжици ќе ги издаваат пореските оддели и месните народни одбори, кои во книжицата ќе ги внесуваат и личните податоци за упосленото лице и податоците за неговите малолетни деца кои ги издржаваат. Упосленото лице ќе ја предава пореската книжица на работодаателот, при стапуењето на работа, а работодаателот во истата ќе ја внесе во случај на секое исплатуење податоците

за исплатената плата односно надница и сумата на задржаниот порез. Оние работодаатели кои го полагаат порезот во готово ќе назначат во книжиците на наместениците бројот на дневникот под кој е порезот положен, а оние кои го плаќаат порезот во марки ќе назначат оти е порезот платен во порески марки. Точноста на внесените податоци ќе ја потврдуе работодаателот со својот потпис и печат. Пореската книжица ја чува работодаателот за све време на работата и внесе во истата горе наведените податоци а при излегуењето на наместеникот должен е да му е даде книжицата од која ќе ги упише сите потребни податоци.

Книгата на лицата кои се на работа работодаателот е должен да е чува три години рачунајќи од 1 јануари на годината во која служела за внесуење податоците. Работодаателите, кои плаќаат порез во порески марки, должни се да ги чуваат од оштетуење и наленените марки. Доколку работодаателот не води книга на упослените лица или ја води ама неуредно, ќе се казни по ст. 3 чл. 58 на Законот. Доколку не обустави порез, или го обустави а не го предаде благовремено, односно не ги зазел благовремено пореските марки ќе се казни по чл. 59 на Законот.

2) Останали приходи

Обуставениот порез на останалите приходи на кои се плаќа порез по одбитокот, се полага во готови пари на надлежниот порески оддел а спрема следните правила:

а) **приходот во вид на хонорар, награда и сл.** — Обуставениот порез ќе се полага на порескиот оддел по список во дупликат. Списокот ќе содржи податоци за прималецот на приходот, природата на работа за која се плаќа хонорар или награда, висината на исплатениот хонорар, односно наградата процентот под кој се пресметуе порезот и сумата на порезот. Надлежниот орган ќе го потврди приемот на дупликатот и дупликатот ќе му го врати на работодаателот, кој да му служи како потврда за уплатуењето.

б) **Приходот од улози за штеѓња.** — Порез на приходи од улози на штеѓња ќе се предава на ист начин како и порез на награди и хонорари. Списокот по кој ќе се предава порезот, и кој ќе се поднесуе такугјере во дупликат ќе содржи податоци на бројот на улозите, страната на книгата од улозите, односно тек. сметка (за улози на тек. сметка) на која сметката се води, сумата на одобриениот приход на улагачот, пореската стопа и обуставениот порез. Сем овие податоци во списокот кој се поднесуе за II полгоѓе, ќе се внесе во рубриката одредена за приход, вкупното годишно примање, во посебна рубрика порезот кој порано бил платен и кој се одбија од порезот на годишното примање.

в) **приходот од хартии од вредност и удели.** — Бидејќи да се приходите на овие врсти еднакви за сите обвезници односно акции и удели, платилецот на овие приходи ќе назначуе во списокот кој такугјере ќе се поднесуе во дупликат: врстата на приходите (интерес дивиденда и т. н.), бројот на обвезницата, односно акцијата, односно уделот на кој е исплатен односно пресметан приходот, приходот по обвезницата односно акцијата или уделот, пореската стопа, вкупно исплатениот приход и сумата на порезот по одбитокот, кој се полага. Дупликатот на списокот, после потврдуењето на приемот, ќе се врати на подносителот и ќе му служи како доказ за платениот порез.

В) РОКОТ ВО КОЈ ПОРЕЗОТ ИМА ДА СЕ УПЛАТИ

Порезот по одбитокот сите лица се должни, кој го обуставуваат, да го полагаат во рок од 15 дена по поминуењето на месецот по кој е исплатен приходот, односно пресметан. Под исплатуењето односно пресметуењето на приходите треба да се разбере и одо- бруењето на личната сметка на корисникот. Пропуштауењето на овој рок се казнуе од 100 до 10.000.— динари (ст. 1 чл. 59 на Законот).

Г) НА КОГО ПОРЕЗОТ ИМА ДА СЕ ПРЕДАДЕ

а) порез на приходите од службениот однос. — Обуставениот порез на приходите од службениците на државата, кои се на работа во државни надлештва и државни установи, исплатните благајни ќе го предаваат на пореските оддели територијално надлежни за местото на исплатната благајна.

За сите останали упослени лица, порезот има да се предава на порескиот оддел надлежен за местото каде упосленото лице стално работи.

б) порез на останалите приходи. — Порезот на останалите приходи се предава на оној порески оддел, кој е територијално надлежен за место на лицето кое ја врши исплатата на приходите. Специјално за приходите од улогите на штедња, воколку должникот на приходите работи и преку филијали, порезот ќе се предава на оној порески оддел кој е надлежен за филијалата, кај која се води сметка на улогот, по кој е исплатен односно пресметан приходот.

VI ГАРАНЦИЈА

Физичките и правни лица, кои се по Законот должни да го наплатат односно да го одбијат порезот по добитокот при исплатата приходите подложни на овој порез, гарантуат за овој порез. Според тоа, воколку не го наплатат од пореските обвезници, имаат да го наплатат од својот имот (чл. 63 Законот).

VII СТЕЧУЕЊЕ ПРИХОДИ ПОДЛОЖНИ НА ПОРЕЗ ПО ОДБИТОК И ПРИХОДИ КОИ СЕ ОПОРЕЗУАТ ПО ДРУГИ ПОРЕСКИ ГРУПИ

Потребно е да се направат две забелешки:

1) стечуење разни приходи кои се опорекуат со порез по одбиток кај едно исто лице, нема никакво утицај на правилата кои се до сега изложени. На пример: ако едно лице, кое е инаку во службен однос, има поред приходот од службениот однос уште и хонорар за соработувачка во весници, камата по улога на штедња и дивиденда на акции, секој од овие приходи ќе се опорекуе на напред прописаниот начин. На крајот на годината, примателот не е должен да ги пријавува овие приходи, ниту се оние собираат воедно, поради скупното опорекување.

2) Стечуење приходи кои се опорекуат со порез по одбиток со приходите кои се опорекуат по останалите порески групи, не повлекуваат такугјере, никаква промена, во правилата кои се изложени. Порезот по одбитокот има да се наплатува на сите приходи на изложениот начин и според тоа што тие приходи конечно можат да дојдат под опорекување со порез по некоја друга група (ст. 4 чл. 15 Законот).

Прашањето на стечуење приходи од чл. 10 Законот (на кое се плаќа порез по одбиток) со останалите приходи, е регулирано во чл. 15 Законот. Неколку случаи треба да се разгледаат.

1) Ако работниците и намештениците, покрај приходите од односот на службата имаат други приходи, кои не се опорекуат со порез по одбиток односно со порез на фиксниот став, тогаш они се должни да поднесат пореска пријава по истекот на годината и тоа како за овие останали приходи, така и за приходите од односот на службата. Во тој случај сите приходи се собираат воедно и опорекуат по прописите кои важат за IV група порезот на доходок (скала II чл. 49 Законот). Од овие правила Законот познава два изузетка:

а) приходите на членовите на народните одбори земјоделци за нивната работа во својство членови на одборот, се опорекуат со порезот по одбиток. Овие приходи не се собираат со останалите приходи на земјоделецот, членот на народниот одбор, кој се опорекуат по II група на порезот на доходок (ст. 3, чл. 17 Законот). Но, ако би дотичниот член на народниот одбор постанал обвезник на IV група, тогаш

со останалите негови приходи би имал да се собере и неговиот приход кој го прима како член на народниот одбор.

б) ако приходите на работниците и намештениците, кои не се опорекуат со порезот на одбиток, односно со порезот на фиксниот став (приходи подложни по II и IV пореска група), не префрлуат 50% на нивниот приход од сите односи на службата, тогаш сите негови приходи се собираат воедно и опорекуат по I скала чл. 49 Законот.

При пресметката процентот 50% по предниот став не се зимаат во обзир приходите од т. 2 и 3 чл. 10 Законот, оти стекнување на овие приходи заедно со приходите од односот на службата не повлекува обвеза на поднесување пореска пријава. Според тоа, обвезникот кој има приход од односот на службата 48.000.— приход од хартии од вредност 10.000 и приход од згради 20.000 има право на примување стопата од скалата I чл. 49 Законот, иако приходот од хартиите од вредност и приходот од зградите заедно му преминуваат 50% на приходите од односот на службата, оти приходот од хартиите од вредност, како и воопште сите приходи од точ. 2 и 3 чл. 10 Законот во овој случај не се зимаат во оглед за одредување порески скали.

2) Ако сопствениците на улогите на штедња кај кредитните установи имаат други приходи (осем приходите кои се опорекуат со порезот по одбиток), они се должни да поднесат пријава само за тие други приходи. Приходите од улогите на штедња кај кредитните установи не се собираат со останалите приходи на порескиот обвезник, осем ако е во прашање обвезник правно лице (чл. 22 Законот). Правните лица плаќаат порез по IV група на сите свои приходи, па и на приходот од улогите на штедња.

3) Сите останали лица од чл. 9 Законот (приматели на хонорари, награди и слично, сопственици на хартии од вредност и удели) ако имаат и други приходи (осем приходи кои се опорекуат со порезот по одбиток) должни се да поднесат пореска пријава за сите свои приходи. Во тој случај сите негови приходи се собираат воедно и опорекуат по прописите кои важат за IV група на порезот на доходок.

Пошто порезот по одбиток има да се плати во текот на годината без оглед како конечно ќе се опорекуат приходите кои му се подложни, тоа во ст. 4 чл. 15 Законот е пропишано да платениот порез по одбитокот има да се одбие од разрезаниот порез на вкупниот доходок по II скала чл. 49 Законот, така да обвезникот ја доплатува само разликата. Тоа исто има да се направи и во случај кој е предвиден горе под 16) кога лицата во службениот однос имаат и други приходи, кои се помали од 50% на приходот од односот на службата, па на сите приходи плаќаат порез по I скала на чл. 49 (види го ст. 2 на чл. 46 Законот).

VIII МЕСНИ ПОРЕЗИ

На порезот од приходите од односот на службата и на порезот од приходите од улогите на штедња кај кредитните установи не можат да се наплатуваат никакви месни порези.

Сите фабрични и правни лица кои вршат исплата односно пресметка на хонорари, награди и слично, приходи од вредност и удели должни се, при наплатувањето порезот по одбиток, да го обустават и предадат на државната каса и месниот порез кој припаѓа.

IX. САНКЦИИ ЗА ПОВРЕДА НА ЗАКОНОТ

Санкции за повреда на законските прописи се предвидени во чл. 59 на Законот. По оваа одредба ќе се казнува од 100 до 10.000.— динари физичко или правно лице, кое е должно да обуставува порез на приходите кои ги исплатува, воколку овој порез не го обуставува или го обуставува а не го предава благовремено на надлежната државна благајна.

Х. СПОРОВИ ПОМЕГЉУ ПОРЕСКИТЕ ОБВЕЗНИЦИ И ЛИЦА КОИ ОБУСТАВУАТ ПОРЕЗ

Сите спорови помеѓу лица, кои по чл. 13 на Законот се должни да обуставуат порез по одбитоците и пореските обвезници-приматели на приходите, како во поглед на подложноста на порезот на поедините приходи, така и во поглед на утврдување на пореската основница и пореската стопа, ќе решуе надлежниот порески оддел на Н. О. Против одлуките на порескиот оддел незадоволната страна може да поднесе жалба по прописите на Законот за непосредните порези.

ХІ. ПОРЕСКИ СКАЛИ И ПОРЕСКИ СТОПИ. НИВНА ПРИМЕНА

Во чл. 49 на Законот се предвидени две скали за пореските стопи на порезот на доходок; I и II

скала. Обете скали се во проценти според годишната пореска основница.

А.

1) Порез на доходок по I скала на чл. 49 на Законот се плаќа:

а) на приходи од односот на службата (плата и надница),

б) на хонорари, награди и слични приходи ван односот од службата, и

в) на приходи од услугите на штеѓња кај кредитните установи.

2) Првата законска скала на пореските стопи, пресметана на годишни, месечни, неделни и дневни приходи, гласи:

1	2	3	4	5
Н а п о р е с к а о с н о в и ц а				Пореска стопа (%)
годишна	месечна	неделна	дневна	
преку до	преку до	преку до	преку до	
6.000	500	120	20	2,5
6.000—15.000	500—1.250	120—300	20—50	2,6
15.000—18.000	1.250—1.500	300—360	50—60	2,8
18.000—21.000	1.500—1.750	360—420	60—70	3,—
21.000—24.000	1.750—2.000	420—480	70—80	3,5
24.000—30.000	2.000—2.500	480—600	80—100	4,—
30.000—36.000	2.500—3.000	600—720	100—120	4,5
36.000—42.000	3.000—3.500	720—840	120—140	5,—
42.000—48.000	3.500—4.000	840—960	140—160	5,5
48.000—54.000	4.000—4.500	960—1.080	160—180	6,—
54.000—60.000	4.500—5.000	1.080—1.200	180—200	6,5
60.000—66.000	5.000—5.500	1.200—1.320	200—220	7,—
66.000—72.000	5.500—6.000	1.320—1.440	220—240	7,5
72.000—78.000	6.000—6.500	1.440—1.560	240—260	8,—
78.000—84.000	6.500—7.000	1.560—1.680	260—280	8,5
84.000—90.000	7.000—7.500	1.680—1.800	280—300	9,—
90.000—96.000	7.500—8.000	1.800—1.920	300—320	9,5
96.000—102.000	8.000—8.500	1.920—2.040	320—340	10,—
102.000—108.000	8.500—9.000	2.040—2.160	340—360	10,5
108.000—114.000	9.000—9.500	2.160—2.280	360—380	11,—
114.000—120.000	9.500—10.000	2.280—2.400	380—400	11,5
120.000—126.000	10.000—10.500	2.400—2.520	400—420	12,—
126.000—132.000	10.500—11.000	2.520—2.640	420—440	12,5
132.000—138.000	11.000—11.500	2.640—2.760	440—460	13,—
138.000—144.000	11.500—12.000	2.760—2.880	460—480	13,5
144.000—150.000	12.000—12.500	2.880—3.000	480—500	14,—
150.000—156.000	12.500—13.000	3.000—3.120	500—520	14,5
156.000—162.000	13.000—13.500	3.120—3.240	520—540	15,—
162.000—168.000	13.500—14.000	3.240—3.360	540—560	15,5
168.000—174.000	14.000—14.500	3.360—3.480	560—580	16,—
174.000—180.000	14.500—15.000	3.480—3.600	580—600	16,5
180.000—186.000	15.000—15.500	3.600—3.720	600—620	17,—
186.000—192.000	15.500—16.000	3.720—3.840	620—640	17,5
192.000—198.000	16.000—16.500	3.840—3.960	640—660	18,—
198.000—204.000	16.500—17.000	3.960—4.080	660—680	18,5
204.000—210.000	17.000—17.500	4.080—4.200	680—700	19,—
210.000—216.000	17.500—18.000	4.200—4.320	700—720	19,5
216.000	18.000	4.320	720	20,—

3) По предната табела да се пресмета порезот:

(¹) на приходите од односот на службата, потоа на хонорари, награди, и слични приходи ван односот на службата, кои имаат карактер на периодично примање, слично на приходите од односот на службата, воколку сите овие приходи од односот на службата и ван односот на службата прејдуат 60.000.— динари годишно, 5.000.— динари месечно, 1.200.— динари неделно или 200.— динари дневно и тоа по стопата која одговоруе на месечниот, неделниот односно

дневниот приход. На предните приходи кои не ги преминуат овие ценз си порезот ќе се пресмета по следните табели со циксниот порез;

(²) на хонорари, награди и слични приходи ван односот на службата, кои немаат карактер на периодично поновување, т. е. кои се јавуваат само од случај до случај. Пошто овие приходи не се пресметуваат во годишни износ поради изнавојување порески стопи, туку стварниот приход се смета годишната пореска основница, изнесена во рубриката I на предната та-

бела, тоа порезот има да се пресмета по стопата која одговара на тој стварен приход;

(3) на приходите од улозите на штедња кај кредитните установи. Ни овој приход не се пресметуе во годишен износ поради изнавогањето на пореската стопа, туку стварниот приход по еден улог се смета пореска основица, изнесена во рубриката 1 на предната табела, па порезот има да се пресмета во текот на годината по стопа која одговара на тој стварен приход. Но на крајот на годината, при последното пресметување каматата, се зима за годишна пореска основица стварниот пресметан приход (камата) во текот на целата година, па според него има и порезот да се пресмета.

(4) кога работникот или намештеникот, поред редовните повратни приходи, прима од истиот работодаател, во текот на еден временски период (ден, недела, месец) уште и некоја повремени награда која има повратен карактер, тогаш повратниот приход ќе се пресмета на годишен износ. На овој годишен износ има да се додаде сума на таа повремени награда и според нивниот собир, смален поради малолетните деца и годините староста на порескиот обвезник, има да се установи соодветна пореска стопа, по која има да се пресмета порезот на собирот на редовниот и повремениот приход, кој такугјере треба предходно да биде смален поради малолетните деца и годините староста. На пример: на месечната плата од 3.000.— дин. одговара годишна сума од 36.000.— динари, на која има да се додате износот на повремениот приход, да речеме од 2.000.— динари. Ако обвезникот има две малолетни деца, добиениот собир од 38.000.— дин. има да се смали со 10% (т. е. со 3.800.— дин.). На остатокот од 34.200.— динари одговара пореска стопа од 4,5%. Собирот на редовниот и повремениот приход од 5.000.— дин. има такугјере да се смали со 10% (т. е. со 500.— дин.) па на остатокот од 4.500.— дин. ќе се пресмета порезот по установената пореска стопа по 4,5%. Порезот изнесуе заокружено 202.— дин.

4) При пресметањето порезот по предната табела треба да се пази на одредбата чл. 52 Законот, по која, порезот по повисоката стопа не може да биде поголем од порезот по најблиската пореска стопа, поголемен со разликата поради која би имало да се примени повисоката стопа.

5) Да за секој конкретен случај не би се вршело пресметане на порезот по соодветната пореска стопа на приходите од односот на службата и на хонорарите, наградите и сличните приходи ван односот на службата, кои имаат карактер на периодично поновување, доколку сите овие приходи не прејдуат 60.000.— дин. годишно, 5.000.— дин. месечно, 1.200.— дин. неделно и 200.— дин. дневно, предната скала на пореските стопи е пресметана во табелите со фиксниот порез, кои овозможуат полесно и побргу пресметане на порезите и спроведување контрола, а чие отстапување е незнатно со оглед на заокружувањето на порезот по чл. 8 Законот. (На приходите кои ги преминуат наведените цензуси порезот ќе се пресмета по предходната табела). Напатствие за примена на следните табели со фиксен порез е дадено на крајот на табелите.

6) Пресметаните порески стопи во табелите со фиксниот порез гласат:

а) Табелата на порезот на дневните примања: (види ја табелата во посебното издање на „Службениот лист“).

б) Табелата на порезот на неделните примања: (види ја табелата во посебното издање на „Службениот лист“).

в) Табелата на порезот на месечните примања: (види ја табелата во посебното издање на „Службениот лист“).

7) Покрај тоа што е веќе напред речено во поглед на утврдувањето пореските основици и при-

мените на соодветните порески стопи при пресметањето порезот по одбитокот, се даваат уште следните напатствија за примена на предходните табели:

(1) при изработувањето на табелата со фиксниот порез се земени во оглед прописите на чл. 52 Законот, спрема кои порезот по повисоката стопа не може да биде поголем од порезот по најблиската пореска стопа, поголемен со разликата поради која би имало да се примени повисока стопа, така овие табели да можат да се применуат без посебно утврдување на това ограничување;

(2) табелите се изработени за примањата на пореските обвезници кои немаат малолетни деца и за оние кои имаат до 6 малолетни деца што немаат самостоен доход. Ако порескиот обвезник има повеќе од шест малолетни кои немаат самостоен доход, порезот може да се пресмета на тој начин што за бројот на децата преку 6 ќе се изврши одбиток по точ. 1 чл. 35 Законот и на остатокот на пореската основица да се најде во табелата соодветен порез како и за обвезникот кој има 6 деца. На пример: порескиот обвезник има 7 малолетни деца, а прима неделно 1.050.— дин. Одбитокот за едно (за седмото) дете изнесуе 52,50 дин. На остатокот од 997,50 дин. за обвезникот со 6 деца порезот изнесуе 31.— дин. Во овој пример порезот може да се пресмета и по табелата од точ. А/2 на тој начин што ова неделно примање од 1.050.— дин. ќе се смали со 35% (за седум деца по 5%) и на остатокот од 682,50 дин. ќе се пресмета порез по соодветната пореска стопа од 4,5% во сума од 31 дин.

(3) за пореските обвезници кои се постари од 60 години одбитокот по точ. 3 чл. 35 Законот изнесуе 10%, т. е. колку и за обвезниците кои имаат две малолетни деца, па на нив порезот ќе се пресмета како на оние порески обвезници кои имаат две малолетни деца. Но ако и овие обвезници имаат малолетни деца, порезот ќе се пресмета така како да имаат уште две малолетни деца. На пример, ако обвезникот е стар преку 60 години и има три малолетни деца, порезот ќе му се пресмета како на оној обвезник кој има пет малолетни деца. Ако во случај собирот на бројот 2 и бројот на малолетните деца би го преминал бројот 6, порезот ќе се пресмета како во предходниот под (2);

(4) табелата на порезот на дневните примања се применуе при пресметањето порезот на приходите кои се пресметаат и исплатуат дневно. На пример, на работникот кој има три малолетни деца се исплатуе за еден ден работа 150.— дин. Во табелата на порезот на дневните примања, навогаме да на примањето од 143—152.— дин. во рубриката под три малолетни деца, порезот изнесуе 6.— дин.

(5) табелата на порезот на неделните примања се применуе при пресметањето на порезот на приходите кои се пресметаат и исплатуат неделно, без оглед на тоа што това примање може да се однесуе на помалку од 6 дена. На пример, на работникот кој е стар преку 60 години и има две малолетни деца се исплатуе на крајот на неделата за 5 дена работа 1.200.— дин. Во табелата на порезот на неделните примања, во рубриката под 4 малолетни деца (одбиток за две деца 10% и заради годините староста 10%, сосема 20% како за четири деца), на примањето од 1.193—1.200.— дин. порезот изнесуе 53 дин.

(6) табелата на порезот на месечните примања се применуе при пресметањето на порезот на приходите кои се пресметаат и исплатуат месечно, без оглед на тоа што това примање може да се однесуе на помалку или повеќе од 25 дена работа во месецот. На пример, на намештеникот кој е стар преку 60 години а нема малолетни деца му се исплатуе месечна плата од 3.500.— динари. Во табелата на порезот на месечната примања, во рубриката под две малолетни деца (одбиток поради годините на староста изнесуе 10% како поради две малолетни деца), на месечното примање од 3.500.— дин. порезот изнесуе 157.— динари;

(7) при исплатите кои не се вршат дневно, неделно или месечно, туку во некои други рокови, на пример шеснаестодневно, порезот има да се пресмета спрема табелата на порезот на неделните примања, и тоа посебно за секоја недела спрема приходот кој на неја паѓа;

(8) на приходите од овие врсти, кои ги преминуат означените цензуси во точ. А/5 на ова Напаствие не се дозволуат никакви одбитоци поради малолетните деца и години на староста на порезникот, па порезот има да се пресмета по првата табела, изнесена по точ. А/2 на овој член на Правилникот.

Б.

1) Порезот на доходок по II скала чл. 49 Законот го плаќаат:

а) пореските обвезници од I група на приходите од хартии од вредност и удели,

б) пореските обвезници од II група и

в) пореските обвезници од IV група

2) Втората законска скала на пореските стопи гласи:

На годишна пореска основица		Пореска стопа (%)
преку	до	
	1.000	12.—
1.000	2.000	12.5
2.000	4.000	13.—
4.000	6.000	13.5
6.000	8.000	14.—
8.000	12.000	14.5
12.000	15.000	15.—
15.000	18.000	16.—
18.000	21.000	17.—
21.000	24.000	18.—
24.000	30.000	19.—
30.000	42.000	20.—
42.000	54.000	21.—
54.000	60.000	22.—
60.000	84.000	23.—
84.000	108.000	24.—
108.000	138.000	25.—
138.000	144.000	26.—
144.000	162.000	27.—
162.000	186.000	29.—
186.000	216.000	32.—
216.000		35.—

3) Приходите од хартии од вредност и удели не се пресметуваат во годишни износи, туку порезот се пресмета по пореската стопа која одговара на висината на исплатениот или одобрениот приход по една хартија од вредност односно по еден удел, без оглед на време за кое тој приход се пресмета.

4) При пресметувањето на порезот треба да се пази на прописите од чл. 52 Законот и Правилникот.

ХII Завршни одредби

Ова Напаствие влегуе во сила кога ќе се објави во „Службениот лист на Федеративната Народна Република Југославија“, а ќе се применува од 1 јануари 1946 година.

III бр. 1010

10 февруари 1946 година

Белград

Министер на финансите,
Сретен Жујовиќ, с. р.

100.

На основа чл. 16, а во врска со чл. 12 точ. а) Законот за удружувањата, зборовите и други јавни скупови, оти се исполнети условите од чл. 13, 14 и 15 на Законот, по прашањето за оснивање Културно-просветно друштво на граѓаните по потекло од Совјетскиот Сојуз, Министерството на внатрешните работи на Федеративната Народна Република Југославија донесуе

РЕШЕЊЕ

ЗА ОДОБРУЕЊЕ НА ОСНИВАЊЕ И РАБОТА НА КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНОТО ДРУШТВО НА ГРАЃАНИТЕ ПО ПОТЕКЛО ОД СОВЈЕТСКИОТ СОЈУЗ

Се одобруе, според поднесената Програма и Правилала, оснивање и работа на Културно-просветното друштво на граѓаните по потекло од Совјетскиот Сојуз, со право на делатност на подрачјето на Федеративната Народна Република Југославија.

Ова Решение да се достави на Кира В. Велозеров од Белград, првиот потписник на пријавата, на министерствата на внатрешните работи на народните републики и на „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Такса од динари 30 во таксени марки за ова Решение е залепена и прописно понижитена на пријавата.

Уз ова Решение да се достави на Кира В. Велозеров по еден примерок на Програмата и Правилала на удружувањето со тоа, да бидат снабдени со клаузула на одобрувањето.

Бр. 968

2 февруари 1946 година

Белград

Министер на внатрешните работи,
Александар Ранковиќ, с. р.

101.

До донесувањето на Законот за организација на ватрогасната служба, Министерството на внатрешните работи на ФНРЈ во смисал на точ. 24 чл. 44 на Уставот на ФНРЈ го издава следното

ОБВЕЗНО ТОЛКУЕЊЕ

ЗА СЛУЖБА НА ОДБРАНА ОД ПОЖАР

1. Службата за одбрана од пожар обваќа пожарно-превентивните мерки (мерки за спречување на пожар) и мерки за гасење на пожар во случај неговото појавување.

2. Пожарно-превентивните мерки ги обваќаат сите оние радњи, кои се превземат и спроведуваат да би се спречила можноста за појавување на пожар. Овие мерки со дел се прекинуваат со разни прописи (како на пр. со граѓевински прописи, прописи за превоз, сместување и чување на лесно запалив и експлозивен материјал со прописи за електрични инсталации и уредјак, со прописи за громобрани, со прописи за чистење оцаците), а со дел се одредуваат ил: волшто спрема местните потреби или прилики, или конкретно во поедини одредени случаи (кај сзвесни претпријатија, установи, јавни локали, позоришта, биоскопи, концертни дворани и т. н.).

3. Мерките за гасење на пожар ги обваќаат сите оние радњи и средства со кои се постигнуа локализирање и угушување на настаналиот пожар.

4. Службата за одбрана од пожар спаѓа во надлежност на органите за внатрешните работи.



СЛУЖБЕН ЛИСТ
НА ФЕДЕРАТИВНАТА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

ОГЛАСНИ ДЕО

СЛУЖБЕНЕ ОБЈАВЕ

СЛУЖБЕНА ОБЈАВА
НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВНАТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ОБВЕЗНО ЗАМЕНУЕЊЕ ЛИЧНИТЕ ЛЕГИТИМАЦИИ
И ОБЈАВИ ИЗДАДЕНИ ОД ОКОЛИСКИОТ НА-
РОДЕН ОДБОР ВО НЕВЕСИЊЕ

Сите лични легитимации и објави, кои Отсекот на внатрешните работи при Околинскиот народен одбор во Невесиње ги издал во текот 1945 година се огласуат инаважекј. Сите иматели на овие легитимации и објави, кои се навогјат на подручјето на Околинската невестињска, должни се да ги заменат со нови во рок кој ќе го одреди Околинскиот отсек на внатрешните работи. Оние иматели на овие легитимации и објави, кои се навогјат на подручјето на околинската невестињска, ќе ги предадат со една своја фотографија на најблискиот орган на внатрешните работи поради доставување на Околинскиот отсек на внатрешните работи во Невесиње за заменување. Органот на внатрешните работи кој ќе ги прими овие неважечки легитимации или објави, ќе им издаде на нивните иматели привремени легитимации со најдоцна рок од два месеци. Нивното заменување ќе го изврши тогаш кога ќе добие нови легитимации од Околинскиот отсек на внатрешните работи во Невесиње.

П.бр. 1101/46. — Од Министерството на внатрешните работи на ФНРЈ, 9 февруари 1946 година.

ЦАРИНАРНИЦА У ВЕЛИКОМ ГРАДИШТУ

Саопштење пресуде

Решенјем Царинског инспектората у Београду број 446 од 7 децембра 1945 године, кажњен је Голат Костен да плати на име редовних царинских и казненых дажбина и таксе за решење Динара 15.690.25.

Како је именовани румунски поданик, ван домашаја наших власти, то се решење овом путем саопштава с тим да противу истога има право жалбе Министерству финансија у року од петнаест дана по изласку трећег огласа у „Службеном листу“, са таксом од 50 динара, а преко Царинског инспектората.

Број 1222. — Из Царинарнице у Великом Градишту. 12193 2-3

КОНКУРСИ

САВЕЗНО МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНА

Израда генералних пројеката за типове гредних друмских мостова од армираног бетона

Савезно Министерство грађевина расписало је општи натечај за израду генералних пројеката за типове гредних друмских мостова од армираног бетона отвора 10, 15 и 20 м. Рок предаје пројеката је 5 април 1946 године. Прва награда износи 27.000. дин., друга 20.250.— дин., а трећа 13.500.— дин. Поред награђених радова Министерството може да откупи и извршен број пројеката. Право учешћа на овом натечају имају сви грађани Федеративне Народне Републике Југославије, који нису судском одлуком изгубили граѓанска права. — Оцењивачки одбор сачињавају: др. инж. Милутић Миланковић, професор Универзитета; др инж. Јулије Хахамовић, инж. савезног Министерства грађевина; инж. Божић Јудич, инжењер савезног Министерства гра-

ђевина. Услови се могу добити у Отсеку за мостове савезног Министерства грађевина, Масарикова улица број 2, Београд.

1232 1-2

СУДСКИ ОГЛАСИ

СРЕСКИ СУД ЗА I РЕЈОН ГРАДА БЕОГРАДА

Постављење скрбника

Извршним закључком Среског суда за I рејон града Београда као старатељског од 4 октобра 1945 године бр. 2337/45-2 одређен је за скрбника отсутном Алберту С. Фархи, бившем индустријалцу-свијелару из Београда, који се налази у Швајцарској његов син Соломон Мони Фархи из Београда, са овлашћењем да штити интересе отсутног Алберта.

Од Среског суда за I рејон града Београда, 4 октобра 1945 године. 1310 1-1

Одузимање својевласти

Извршним закључком Среског суда за I рејон града Београда као ванпарничног од 3 јануара 1946 године број 1070/45 одузета је у потпуности својевласт душевно оболелом Андрији Б. Ђорђевићу из Београда и за стараоца одређен је Бошко Ђорђевић из Београда.

С-бр. 546. — Од Среског суда за I рејон града Београда, 5 фебруара 1946 године. 1277 1-1

СРЕСКИ СУД ЗА III РЕЈОН ГРАДА БЕОГРАДА

Амортизација полисе

Срески суд за III рејон града Београда по предлогу Исака Баруха из Београда објављује да је изгубљена полиса за осигурање живота код Београдске задруге а. д. у Београду гласећа на име осигураника Исака Баруха чији се уништај тражи у главном следеће садржине:

Полиса осигурања живота код Београдске задруге месеца септембра 1923 године бр. 10243 на суму од 50.000 динара.

Позива се сваки онај у чијим се рукама горња полиса налази да је у року од 2 месеца од дана објављивања овога огласа у „Службеном листу“ донесе суду, а други учесници имају право да у истом року ставе приговоре противу предлога ради поништаја изгубљене полисе, иначе ће суд по истеку овога рока исту огласити за уништenu.

Р. бр. 243/46. — Од Среског суда за III рејон града Београда, 12 фебруара 1946 године. 1371 1-1

ОКРУЖНИ СУД ЗА ГРАД БЕОГРАД

Постављење скрбника

Дивна Дејановић, из Београда, поднела је Окружном суду за град Београд противу Драгомира Дејановића, монтера, тужбу за развод брака.

По овој тужби одређена је расправа пред овим судом на дан 28 фебруара 1946 године у 8.45 часова у соби бр. 8.

Како је боравиште туженог непознато поставља му се за скрбника Димитрије Николић, адвокат из Београда, који ће га заступати на његов трошак и опасност, док не дође на суд или не именује себи пуномоћника.

Од Окружног суда за град Београд, 5 фебруара 1946 године. 1314 1-1

Промене у задружном регистру

Окружни суд за град Београд објављује да је закључком овога суда од 24 јануара 1946 године уписан у задружни регистар овога суда као новоизабрани члан Управног одбора Кредитне задруге чиновника и служитеља Привилеговане аграрне банке а. д. с. о. ј. Лабуд Калуђерчић, виши чиновник Паб-а, а избрисан из задружног регистра Божићар Чупић, стари члан Управног одбора.

Посл. бр. Задр. IV-271. — Од Окружног суда за град Београд, 24 јануара 1946 године. 1263 1-1

Протоколација радње Стојана Д. Милеуснића

На основу овлашћења Извршног народног одбора града Београда — Одељење за трговину занатство и индустрију — Отсек за радње XII број 1360 од 12 фебруара 1945 године отворио сам у Београду радњу издавачку књижару и трговину канцеларског материјала коју ћу водити под фирмом:

„Дом и школа“ Стојан Д. Милеуснић

Фирму ћу сам задуживати и потписивати. Ово објављујем на основу § 5 Трговачког законика.

8 фебруара 1946 године
у Београду

Стојан Милеуснић

Окружни суд за град Београд тврди да је Стојан Милеуснић садржину овога огласа, који му је од стране суда прочитан, као и потпис на истом у свему за своје признао.

Такса у дин. 403,50+50 динара у име судског доприноса наплаћена.

Посл. бр. Фи 67/45. — Од Окружног суда за град Београд, 9 фебруара 1946 године 1288 1-1

Регистрација Хемиске набављачке задруге с.о.ј. у Београду

Окружни суд за град Београд овим објављује да је закључком овога суда Фи бр. 5/46 од 11 јануара 1946 године уписана у задружни регистар под Задр. V 382 Хемиска набављачка задруга с.о.ј. у Београду и да су потврђена правила задруге.

Садржина уписа је следећа:

Оснивачка скупштина на којој су правила примљена одржана је на дан 29 новембра 1945 године.

Фирма и седиште задруге:

Хемиско набављачка задруга с.о.ј.

Седиште задруге је у Београду. Област задружног чланства обухвата територију федералне Србије. Задатак задруге је:

а) да по што повољнијим условима набавља сировине и сав потребни материјал за прераду и производњу својих чланова;

б) да исто тако набавља све потребне машине и алате за своје чланове као и сам амбалажни материјал, који је потребан код производње;

в) да готове прерађевине и производе својих чланова ставља у промет;

г) да сарађује са другим сличним задругама, ради што повољнијег остварења напред побројаних задатака;

д) да према свакоме заступа интересе својих чланова.

Одговорност и трајање:

Задруга се оснива на уделима. Сваки задругар одговара за обавезе задругине три пута онолико колико износи збир свих његових уписаних удела.

Један пословни удео износи 1000 (хиљаду) динара.

Време трајања задруге је неограничено.

Управни одбор:

Управни одбор задруге састоји се из седам чланова.

Чланови Управног одбора су: Жарко Белић, произвођач разних хемикалија из Београда, председник, Драган Стефановић, произвођач козметичких и мирисних средстава, из Београда, потпредседник, Драгутин Волић, произвођач козметичких и мирисних средстава, из Београда, члан управе, Божићар Радосављевић, произвођач разних хемикалија из Београда, члан управе, Раденко Марковић, произвођач разних хемикалија из Београда, члан управе, Мр. Андреја Делини, хемиски фармацевтски и козметички лабораторијум, члан управе, др. Миливоје Иванковић, дезинсектор.

Управни одбор заступа задругу.

Задругу потписује председник односно потпредседник и један члан Управног одбора или два члана Управног одбора или пак један од горе поменутих са чиновником задруге, кога Управни одбор за то овласти и то тако да поменути колективно испод исписаног, штамбиљем утиснутог или отштампаног назива фирме ставе својеручне потписе.

Престанак и ликвидација задруге врши се према задругиним правилима и постојећим законским одредбама

Посл. бр. Фи 5/46. — Од Окружног суда за град Београд, 11 јануара 1946 године. 555 1-1

Регистрација Главне железничке радничко-службеничке набављачко-потрошачке задруге с. о. ј. за Србију у Београду

Окружни суд за град Београд овим објављује да је закључком од 5 фебруара 1946 године број Фи-60/46, а на предлог Главне железничке задруге за Србију број Фи-60 од 5 фебруара 1946 године, регистровао Главну железничку задругу за Србију са седиштем у Београду, као пословни и ревизијски на страни 394 судског задружног регистра.

На оснивачкој скупштини одржаној на дан 28 октобра 1945 године у Београду, донета су правила из којих се види да назив гласи: Главна железничка радничко-службеничка набављачко-потрошачка задруга с. о. ј. федералне Србије са седиштем у Београду; да се делокруг рада Главне задруге простире на територији федералне Србије; да је број чланова и трајање Главне железничке задруге неограничено, а јемство солидарно и ограничено.

Задатак Главне железничке задруге је:

1) Пошто се железничке задруге сматрају као саставни део радничког покрета, Главна железничка задруга помоћи ће рад земаљског одбора Јединствених синдиката Србије и Централне управе Савеза железничких и транспортних радника у погледу економског побољшања положаја радничке класе извршавајући све одлуке донете у том погледу;

2) да окупи у своје чланство све железничке раднике, службеничке набављачко-потрошачке задруге на територији федералне Србије као њихова пословна централа;

3) да набавља намирнице и све друго што је потребно за рад Главне железничке задруге и њених чланица у циљу општег снабдевања њихових задруга, као и да преузме снабдевање железничких мензи које буду постојале у оквиру месних железничких задруга;

4) да отвара централне и специјалне продавнице за извесну робу т. ј. са којима би се снабдевали сви задругари, као и радконице и индустријска предузећа;

5) да ствара радничке кухиње за задругаре својих чланица;

6) да преко робних инструктора и других органа даје чланицама упутства о пословању и да се брине о исправном раду својих задруга;

7) да набавља кредите за своје задруге;

8) да координира рад железничке задруге у смислу постављених задатака.

Главна задруга се оснива на уделима задруга чланица. Свака задруга-чланица одговара за обавезе Главне железничке задруге десетоструким износом уписаних удела. Један пословни удео износи 300 динара а свака чланица мора да упише и уплати онолико удела колико има задругара, чланица која приступа у Главну железничку задругу.

Управни одбор Главне железничке задруге заступа задругу према властима и трећим лицима.

Главну железничку задругу пуноважно потписују два члана Управног одбора, или један члан Управног одбора и један нарочито овлашћени службеник Главне железничке задруге.

Управни одбор састоји се од двадесет девет чланова. Чланови Управног одбора су: претседник инж. Светозар Савић из Београда, потпретседник Александар Марковић из Београда; секретар Љубомир Алавантић из Београда; чланови: Драгољуб Вељовић из Смедерева, Милан Топушков из Параћина, Милосав Крунић из Ниша, Станоје Станојевић из Крушевца, Илија Пантелић из Београда, Славко Јовановић из Ужица, Тихомир Миловановић из Младеновца, Живорад Васовић из Чачка, Милутин Живовић из Београда, Миодраг Јелисавчић из Краљева, Јордан Декић из Топчидера, Владислав Маринковић из Пирота, Драгутин Дамњановић из Београда, Новак Малешевић из Ристовца, Радомир Нешић из Ђуприје, Миленко Мирковић из Шапца, Владимир Мирковић из Лапова, Никола Миловановић из Зајечара, Живојин Митић из Лаковца, Ђока Марковић из Београда, Бранислав Божић из Јагодине, Добросав Ђорђевић из Крагујевца, Србољуб Стојић из Лесковца, Милутин Васић из Пожаревца, Вук Меденица из Београда, Петковић Влада из Косова Поља.

Главна железничка задруга ликвидира, најављује стечај, фузионира се са другом установом према одредбама закона.

Посл. бр. Фи-60/46. — Од Окружног суда за град Београд. 1245 1-1

ОКРУЖНИ СУД ОКРУГА БЕОГРАДСКОГ У БЕОГРАДУ

Регистрација Азањске кожарско-прерађивачке опанчарске продајне задруге с. о. ј. у Азањи

Окружни суд Округа београдског у Београду, као регистарски суд, на основу Закона о привредним задругама овим оглашује, да је својим закључком Р. бр. 411/46-2 од 22 јануара 1946 године регистровао Азањску кожарско-прерађивачку опанчарску задругу с.о.ј. у Азањи на страни 117/IIа судског задружног регистра и потврдио правила на дан 22 јануара 1946 године.

На оснивачкој скупштини од 10 јануара 1946 године решено је, да се правила и рад региструју саобразно Закону о привредним задругама.

Фирма и седиште задруге: Азањска кожарско-прерађивачка опанчарска продајна задруга с.о.ј. у Азањи, Срез јасенички, Округ београдски, а област задруге обухвата територију села Азање.

Задатак је задруге:

а) да заједничким средствима прерађује и изводи послове по струци опанчарског заната искључиво радном снагом својих задругара;

б) да врши набавку потребних алата, стројева, материјала и сировина за израду;

в) да потпомаже или сама образује течајеве за стручно и опште образовање својих чланова и подмлатка на раду у задрузи у циљу усавршавања напретка занатске привреде.

Задруга се оснива на уделима и са ограниченом одговорношћу. Сваки члан одговара за обавезе задругине пет пута онолико колико износи збир свих његових уписаних удела.

Један удео износи 1000 динара, а сваки задругар је дужан да упише најмање један удео.

Задругу заступа Управни одбор, а фирму потписују најмање два члана Управног одбора.

Чланови Управног одбора су: Радосав Даниловић, Живко Миловановић и Михаило Вулићевић. Задруга траје неодређено време, а престаје или ликвидира према одредбама постојећег закона.

Р. бр. 411/46-3 — Од Окружног суда Округа београдског у Београду, 22 јануара 1946 године.

602 1-1

Регистрација Паланачке земљорадничке набављачко-продавачке задруге с.о.ј. у Смедеревској Паланци

Окружни суд Округа београдског у Београду, као регистарски суд, на основу Закона о привредним задругама овим оглашује, да је својим закључком Р. бр. 469/45-2 од 27 децембра 1945 године регистровао Паланачку земљорадничку набављачко-продавачку задругу с.о.ј. у Смедеревској Паланци на страни 105/IIа судског задружног регистра и потврдио правила на дан 27 децембра 1945 године.

На оснивачкој скупштини од 1 јула 1945 године решено је, да се правила и рад региструју саобразно прописима Закона о привредним задругама.

Фирма и седиште задруге: Паланачка земљорадничка набављачко-продавачка задруга с.о.ј. у Смедеревској Паланци, Срез јасенички, Округ београдски, а област задруге обухвата подручје Смедеревске Паланке.

Задатак је задруге:

1) да набавља средства за производњу и потрошњу и да их уступа својим задругарима;

2) да прима од својих задругара њихове земљорадничке производе и прерађевине, које су они сами са својим члановима породица или радницима произвели, да их групише по врстама и каквоћи и да се стара о њиховој најбољој продаји;

3) да дела у правцу здравственог, просветног и социјалног осигурања својих чланова и њихових породица;

4) да, у циљу прибављања потребних новчаних средстава за своје пословање, прима на чување и под интерес уштеде, како од својих задругара тако и од других улагача;

5) да врши заједничко уновчавање стоке, сточних производа и прерађевина својих чланова.

Задруга се оснива на уделима и са ограниченом одговорношћу. Сваки члан одговара за обавезе задругине пет пута онолико колико износи збир свих његових уписаних удела.

Један удео износи 100.— динара. Сваки је задругар дужан да упише најмање један пословни удео. Задругар може имати више уписаних удела.

Чланови Управног одбора су: Сима Влајић, Лазар Влајић, Иван Аранђеловић, Александар Нешић и Милан Ж. Ф. Влајић.

Задруга траје неодређено време, а престаје или ликвидира према одредбама Закона о привредним задругама.

Р. бр. 469/45-3. — Од Окружног суда Округа београдског у Београду, 27 децембра 1945 године.

577 1-1

СРЕСКИ СУД У ГЊИЛАНУ

Конфискација имовине Незира А. Незири и других

На основу члана 28 Закона о конфискацији у вези члана 17 истог Закона извршен је попис преко судског изасланика целокупне покретне и непокретне имовине следећих народних непријатеља:

Незира А. Незири, из села Кабаса, Медје А. Ђелили, из села Кабаса, Амета Е. Садри, из села Бишца, Амета Е. Демири и сина му Мустафе А. Демири, из села Смире, Рамана Церими, из села Дебелдеја, Имера А. Илази, из села Дебелдеја и Адема Мустафе, из села Смира.

Позивају се повериоци да у року од петнаест дана од дана објављивања овог огласа пријаве своја потраживања Среском суду у Гњилану.

Бр. 265. — Од Среског суда у Гњилану, 22 децембра 1945 године.

К. 604 1-1

Конфискација имовине Гата Симоновића и других

По извршној пресуди Војног суда Команде урешавачког подручја број 123/45 године од 14 маја 1945 године осуђени су због неисплате разрезане реквизиције и дела неизвршења наредаба власти по члану 15 у вези члана 6 Уредбе о војним судовима, а на основу члана 16 и 17 исте Уредбе и то:

Гата Симоновић зв. „Велесански“, Душан Стошић, Мемет И. Мемети зв. „Оклар“, Селим И. Ибрик „Оран“, Алим С. Муслијевић зв. „Брезница“, Амет И. Макути зв. „Баковац“ и Зија Мемет зв. „Белуљи“ трговци из Гњилана, који су осуђени на конфискацију 50% од целокупне имовине по наплаћеној реквизицији.

Зефир Ислама Рамадан, Драгољуб Симић, зв. „Могаљанин“, Аредин Малић Салијевић, Лазар Коларевић, зв. „Коларски“, Реџеп Абдула, зв. „Баковац“, Илија Трајковић и Амет Мојдин Исен, трговци из Гњилана — осуђени су на конфискацију 30% од целокупне имовине а по наплаћеној реквизицији.

У смислу члана 7 Закона о конфискацији позивају се повериоци да у року од петнаест дана од дана објављивања овог огласа пријаве своја потраживања Среском суду у Гњилану.

Бр. Р. 13/45. — Од Среског суда у Гњилану, 21 децембра 1945 године. К. 603 1-1

Конфискација имовине Куртеса Б. Саити и других

На основу члана 28 Закона о конфискацији у вези члана 17 истог Закона преко судског изасланика извршен је попис целокупне покретне и непокретне имовине следећих народних непријатеља:

Куртеса Б. Саити, из села Бозевца, Мемета А. Ђемаили и сина му Амета М. Ђемаили, из села Топонице, Незира Р. Фазлије, Сабита А. Ибраима, Тефика Саипа Шабана, Рифата Асани, Велија Б. Шахири, Кадрија Муали Мустафе, Есата Б. Бајрами, Исена А. Сали, Алима А. Сали, Алима С. Асани, Абдуле Р. Абдул, Рефика А. Реџепа и Цаила Фејзе, сви из села Прилепнице.

Позивају се повериоци да у року од петнаест дана пријаве своја потраживања Среском суду у Гњилану.

Бр. Р. 243. — Од Среског суда у Гњилану, 21 децембра 1945 године. К. 602 1-1

Конфискација имовине Косте Савића и других

На основу члана 28 Закона о конфискацији у вези члана 17 истог Закона извршен је попис преко судског изасланика целокупне покретне и непокретне имовине следећих народних непријатеља:

Косте Савића, из села Врбовца, Фете М. Миски из села Могиле, Муарема С. Сулејмана, из села Ђелакара, Бајрама Н. Бајрами, из села Бегунца, Јусуфа Рамадани, из села Бегунца, Рамиза С. Таира, из села Бегунца, Исака Б. Амети, из села Љубишта, Асана М. Сефа, из села Љубишта, Ајета З. Синани, из села Љубишта, Ејупа А. Нура, из села Љубишта, Рамона И. Салије, из села Љубишта, Мустафе Р. Нуредини, из села Љубишта, Рамона Н. Исака, из села Љубишта.

Позивају се повериоци да у року од петнаест дана пријаве своја потраживања Среском суду у Гњилану.

Бр. 242/45. — Од Среског суда у Гњилану, 21 децембра 1945 године. К. 601 1-1

СРЕСКИ СУД У ПРИШТИНИ**• Конфискација имовине Беџира Беџировића**

Решењем Среског суда Среза грачаничког у Приштини од 17 новембра 1945 године Кфц. 9/45, решено је да се спроведе конфискација целокупне покретне и непокретне имовине осуђеног Беџира Беџировића из села Великог Белаћевца.

Позивају се сви повериоци да у року од петнаест дана од дана објављивања овог огласа пријаве своја потраживања код овог суда.

Бр. Кфц. 9/45. — Од Среског суда у Приштини, 17 новембра 1945 године. К 630 1-1

Конфискација имовине Реџепа Брвеника

Решењем Среског суда у Приштини, за Срез грачанички од 1 децембра 1945 године Кфц. бр. 40/45 решено је да се спроведе конфискација целокупне покретне и непокретне имовине Реџепа Брвеника, из Приштине.

Позивају се сви повериоци до у року од петнаест дана од дана објављивања овог огласа пријаве своја потраживања код овог суда.

Кфц. бр. 40/45. — Од Среског суда у Приштини. К 629 1-1

Конфискација имовине Мемета Авдуле

Решењем Среског суда у Приштини, за Срез грачанички, од 27 новембра 1945 године Кфц. бр. 34/45 решено је да се спроведе конфискација целокупне покретне и непокретне имовине Мемета Авдула „Главница“ из Приштине.

Позивају се сви повериоци да у року од петнаест дана од дана објављивања овог огласа пријаве своја потраживања код овог суда.

Кфц. бр. 34/45. — Од Среског суда у Приштини. К 628 1-1

Конфискација имовине др. Николе Радојевића

Решењем Среског суда у Приштини за Срез грачанички, од 25 децембра 1945 године, Кфц. бр. 24/45 решено је да се спроведе конфискација целокупне покретне и непокретне имовине др. Николе Радојевића, из Приштине.

Позивају се сви повериоци да у року од петнаест дана од дана објављивања овог огласа пријаве своја потраживања код овог суда.

Кфц. бр. 24/45. — Од Среског суда у Приштини. К 627 1-1

Конфискација имовине Салиха Абд. Ибраима

Решењем Среског суда у Приштини за Срез грачанички од 17 новембра 1945 године Кфц. бр. 6/45, решено је да се спроведе конфискација целокупне покретне и непокретне имовине осуђеног Салиха Абд. Ибраима из Великог Белаћевца.

Позивају се сви повериоци да у року од петнаест дана од дана објављивања овог огласа пријаве своја потраживања код овог суда.

Бр. Кфц. 6/45. — Од Среског суда у Приштини. К 626 1-1

Конфискација имовине Велимира Савића

Решењем Среског суда у Приштини за Срез грачанички од 22 новембра 1945 године Кфц. бр. 1/45, решено је да се спроведе конфискација целокупне покретне и непокретне имовине осуђеног Велимира Савића, из Приштине.

Позивају се сви повериоци да у року од петнаест дана од дана објављивања овог огласа пријаве своја потраживања код овог суда.

Кфц. бр. 1/45. — Од Среског суда у Приштини. К 625 1-1

Конфискација имовине Мурата Реџеповића

Решењем Среског суда Среза грачаничког у Приштини од 17 новембра 1945 године Кфц. бр. 13/45, решено је да се спроведе конфискација целокупне покретне и непокретне имовине осуђеног Мурата Реџеповића, из села Крушевца.

Позивају се сви повериоци да у року од петнаест дана од дана објављивања овог огласа пријаве своја потраживања код овог суда.

Бр. Кфц. 13/45. — Од Среског суда у Приштини.
К 624 1-1

Конфискација имовине Симе Дуљине

Решењем Среског суда Среза грачаничког у Приштини од 25 новембра 1945 године Кфц. бр. 18/45, решено је да се спроведе конфискација целокупне покретне и непокретне имовине Симе Дуљине, из села Милошева.

Позивају се сви повериоци да у року од петнаест дана од дана објављивања овог огласа пријаве своја потраживања код овог суда.

Бр. Кфц. 18/45. — Од Среског суда у Приштини.
К 623 1-1

Конфискација имовине Бајрама Салиха

Решењем Среског суда Среза грачаничког у Приштини од 17 новембра 1945 године Кфц. бр. 11/45, решено је да се спроведе конфискација целокупне покретне и непокретне имовине осуђеног Бајрама Салиха из села Лесковчића.

Позивају се сви повериоци да у року од петнаест дана од дана објављивања овог огласа пријаве своја потраживања код овог суда.

Бр. Кфц. 11/45. — Од Среског суда у Приштини.
К 622 1-1

Конфискација имовине Селима Бајрама и Амди-Мацестека

Решењем Среског суда Среза грачаничког у Приштини од 21 децембра 1945 године, решено је да се спроведе конфискација имовине Селима Бајрама и Амди-Мацестека, из Приштине.

Позивају се сви повериоци да у року од петнаест дана од дана објављивања овог огласа пријаве своја потраживања код овог суда.

Кфц. бр. 83/45. — Од Среског суда у Приштини.
К 621 1-1

Конфискација имовине Ремзи Суфте

Решењем Среског суда Среза грачаничког у Приштини од 21 децембра 1945 године Кфц. бр. 50/45, решено је да се спроведе конфискација целокупне покретне и непокретне имовине Ремзи Суфте, из Приштине.

Позивају се сви повериоци да у року од петнаест дана од дана објављивања овог огласа пријаве своја потраживања код овог суда.

Кфц. бр. 50/45. — Од Среског суда у Приштини.
К 620 1-1

Конфискација имовине Мите и Димитрија Вицића

Решењем Среског суда Среза грачаничког у Приштини од 21 децембра 1945 године Кфц. бр. 49/45, решено је да се спроведе конфискација целокупне покретне и непокретне имовине Мите и Димитрија Вицића из Приштине.

Позивају се сви повериоци да у року од петнаест дана од дана објављивања овог огласа пријаве своја потраживања код овог суда.

Кфц. бр. 49/45. — Од Среског суда у Приштини.
К 619 1-1

Конфискација имовине Ризе Метуша Петровца

Решењем Среског суда Среза грачаничког у Приштини од 21 новембра 1945 године Кфц. бр. 48/45, решено је да се спроведе конфискација целокупне покретне и непокретне имовине Ризе Метуша Петровца, из Приштине.

Позивају се сви повериоци да у року од петнаест дана од дана објављивања овог огласа пријаве своја потраживања код овог суда.

Кфц. бр. 48/45. — Од Среског суда у Приштини.
К 618 1-1

Конфискација имовине Нове и Љубе Митровића

Решењем Среског суда Среза грачаничког у Приштини од 25 новембра 1945 године Кфц. бр. 20/45, решено је да се спроведе конфискација целокупне покретне и непокретне имовине Нова и Љуба Митровића из Милошева.

Позивају се сви повериоци да у року од петнаест дана од дана објављивања овог огласа пријаве своја потраживања код овог суда.

Кфц. бр. 20/45. — Од Среског суда у Приштини.
К 631 1-1

Конфискација имовине Николе Жераића

Решењем Среског суда Среза грачаничког у Приштини од 25 новембра 1945 године Кфц. бр. 21/45, решено је да се спроведе конфискација целокупне покретне и непокретне имовине Николе Жераића, из села Милошева.

Позивају се сви повериоци да у року од петнаест дана од дана објављивања овог огласа пријаве своја потраживања код овог суда.

Кфц. бр. 21/45. — Од Среског суда у Приштини.
К 633 1-1

Конфискација имовине Зејнела Мурата

Решењем Среског суда Среза грачаничког у Приштини од 21 децембра 1945 године Кфц. бр. 82/45, решено је да се спроведе конфискација целокупне покретне и непокретне имовине Зејнела Мурата званог „Бајрактар“, из Приштине.

Позивају се сви повериоци да у року од петнаест дана од дана објављивања овог огласа пријаве своја потраживања код овог суда.

Кфц. бр. 82/45. — Од Среског суда у Приштини.
К 617 1-1

Конфискација имовине Сасивар Шахира

Решењем Среског суда у Приштини за Срез грачанички од 21 децембра 1945 године Кфц. бр. 81/45, решено је да се спроведе конфискација целокупне покретне и непокретне имовине Сасивар Шахира званог „Дубница“, из Приштине.

Позивају се сви повериоци да у року од петнаест дана од дана објављивања овог огласа пријаве своја потраживања код овог суда.

Кфц. бр. 81/45. — Од Среског суда у Приштини.
К 616 1-1

СРЕСКИ СУД ЗА ГРАД КРАГУЈЕВАЦ

Амортизација решења о помоћи

Проглашава се за неважеће решење бр. 2675 од 3 јуна 1945 године на суму од 1800 динара месечно издато од Комисије за додељивање помоћи Светомиру Т. Поповићу, начелнику у пензији из Крагујевца, улица Светозара Марковића бр. 4.

Р. бр. 1-473/45. — Од Среског суда за град Крагујевац, 27 децембра 1945 године.
1721 1-1

Амортизација решења о помоћи

Проглашава се за неважеће решење III региона бр. 363 од 10 марта 1945 године Комисије за додељивање помоћи Милић Ж. Станки удови пензионерки из Крагујевца, улица Браће Хаџића бр. 33.

Р. бр. 1-481/45. — Од Среског суда за град Крагујевац, 27 децембра 1945 године.
1721 1-1

ОКРУЖНИ СУД У СУБОТИЦИ**Постављење скрбника**

У бракоразводној ствари тужитеља Томашевић Јованке, рођене Ђурчић из Петровграда, коју заступа Николић Д. Милош, адвокат из Петровграда, против туженога Томашевић Драгослава, пошто је боравиште тужене странке непознато, а тужитељ је ту тврдњу вероватном учинио, то суд отсутној парничној странци одређује за старатеља Тешића Лазара, адвоката из Суботице, ради уручења тужбе за развод брака покренуте под горњим бројем, као и ради даљег заступања док се суду не јави или не именује пуномоћника.

Уједно се у овој ствари одређује рочиште на дан 3 априла 1946 године у 10 часова пре подне у згради овога суда бр. 67.

Позива се тужена странка, да на то рочиште приступи лично, јер ће је у противном на њену опасност али на трошак тужитеља заступати горе-именовани по суду старатељ.

Бр. По 297/45. — Од Окружног суда у Суботици, 2 јануара 1946 године. 1264 1-1

ОКРУЖНИ СУД У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ**Регистрација Набављачке задруге индустријалаца у Земуну**

Окружни као трговачки суд, у Сремској Митровици, даје овим на опште знање, да је данашњим даном објављен у овосудном регистру за друштвене фирме, а код фирме Набављачка задруга индустријалаца у Земуну на основу Трговачког закона следећи упис: ова се задруга поново уписује у овосудни трговачки регистар за друштвене фирме на основу закључка овог суда од данас 15 новембра 1945 године.

Фи. бр. 99/37-40. — Од Окружног суда у Сремској Митровици, 15 новембра 1945 године. 1285 1-1

ОКРУЖНИ СУД У ПОЖАРЕВЦУ**Регистрација Камијевске земљорадничке набављачко-продавачке задруге с.о.ј. у Камијеву**

Одлуком Окружног суда у Пожаревцу од 2 јануара 1946 године Задр. I-67, уведена је у судски задружни регистар Камијевска земљорадничка набављачко-потрошачка задруга с. о. ј. у Камијеву, а на основу правила која су задругари потписали на оснивачкој скупштини од 5 децембра 1945 године.

Циљ, име, седиште и област:

У циљу унапређења привреде својих чланова путем заједничке набавке средстава за производњу и потрошњу и заједничке продаје својих производа и прерађевина оснива се на основу Закона о привредним задругама друштво неодређеног броја чланова са ограниченом одговорношћу под именом Камијевска земљорадничка набављачко-потрошачка задруга с.о.ј. у Камијеву, Срез рамски, Округ пожаревачки, а област задругина обухвата село Камијево.

Одговорност и трајање:

Задруга се оснива на уделима, а сваки задругар одговара за обавезе задругине пет пута онолико колико износи збир свих његових уписаних удела.

Задруга правно постоји од дана када је надлежни регистарски суд уведе у задружни регистар, траје неодређено време, а престаје или ликвидира према одредбама Закона о привредним задругама.

Предмет рада:

За остварење свога циља задруга може да ради следеће:

1) да набавља средства за производњу и потрошњу и да их уступа својим задругарима;

2) да прима од својих задругара њихове земљорадничке производе и прерађевине, које су они сами са својим члановима породице произвели, да их

групише по врстама и каквоћи и да се стара о њиховој најбољој продаји;

3) да дела и у правцу здравственог, просветног и социјалног осигурања својих чланова и њихових породица;

4) да, у циљу прибављања потребних новчаних средстава за своје пословање, прима на чување и под интерес уштеде како од својих задругара, тако и од других улагача.

5) да врши заједничко уновчавање стоке, сточних производа и прерађевина својих чланова.

Пословни удели:

Један пословни удео износи 100.— динара. Сваки задругар дужан је да упише најмање један удео и да уписане уделе уплати најдаље у року од године дана у четири једнаке тромесечне рате, ако је уписао преко пет удела у року од две године од дана уписа у једнаким тромесечним ратама. Прва рата мора се уплатити одмах при упису.

Управни одбор састоји се од пет чланова: Бранко Живановић, Светислав Аћимовић, Богољуб Обрадовић, Алекса Глишић и Александар Богдановић.

Заступање задруге:

Управни одбор заступа задругу пред судовима, осталим властима и трећим лицима, а задругу потписују најмање два члана Управног одбора испод утиснуте фирме задругине.

Задр. I-67. — Од Окружног суда у Пожаревцу, 2 јануара 1946 године. 398 1-1

ДРУШТВА И ЗБОРОВИ**КОЛЕКТИВ А. Д. У КРАГУЈЕВЦУ**

На дан 10 марта 1946 године у 9 часова пре подне, у просторијама Дома синдиката, одржаће свој први редовни збор акционара са дневним редом:

1) отварање збора и бирање по 2 члана за оверу записника и бројање гласова;

2) извештај Управног одбора са закључним рачунима за 1945 годину;

3) извештај о раду Надзорног одбора у 1945 години;

4) давање разрешнице за рад и рачуне у 1945 години Управном и Надзорном одбору;

5) избор 3 члана за Управни и 2 члана за Надзорни одбор;

6) предлози акционара поднети збору у смислу друштвених правила, ако их буде било.

Акционари који желе присуствовати збору, дужни су депоновати своје потврде о потпуно уплаћеним акцијама друштвеној благајни најдаље до 6 марта т. г. до 16 часова закључно.

*

У „Службеном листу“ бр. 11 и бр. 12 објављен је у рубрици „Друштва и зборови“ оглас за збор акционара предузећа „Колектив“ а. д. у Београду, а треба: „Колектив“ а. д. у Крагујевцу, што се овим исправља.

955 3-3

Управни одбор

„ПРОИЗВОД“ А. Д.

Позива своје акционаре на збор који ће се одржати 24 марта 1946 године у 10 часова, Копачички бр. 6, Београд.

Дневни ред:

1) избор деловође и два оверача и бројача гласова;

2) читање извештаја Управног и Надзорног одбора за 1945 годину;

3) давање разрешнице Управном и Надзорном одбору за 1945 годину;

4) евентуалије;

5) бирање Управног и Надзорног одбора.

Позивају се акционари да депонују своје акције најдаље до 20 марта 1946 године.

1222 1-3

Управа.

ВРАЊСКО ЕЛЕКТРИЧНО ДРУШТВО А. Д.**Позив на редовни збор акционара**

На основу чл. 56 Закона о акционарским друштвима и чл. 33 својих правила, Врањско електрично друштво а. д. одржаће своју XXIV редовну годишњу скупштину на дан **17 марта 1946 године** у сали хотела „Палас“ у Врању са следећим дневним редом:

- 1) конституисање скупштине;
 - 2) избор секретара скупштине и три оверача записника;
 - 3) извештај Управног одбора о раду и рачунима у минулој години са билансом;
 - 4) извештај Надзорног одбора о свом раду у минулој години;
 - 5) решавање о давању разрешнице Управном и Надзорном одбору и усвајање поднетог биланса;
 - 6) решавање по предлогу Управног одбора о измени чл. 14 и 24 друштвених правила;
 - 7) избор нових чланова за Управни и Надзорни одбор у смислу друштвених правила; и
 - 8) евентуалије.
- Скупштина ће отпочети тачно у 9 часова пре подне.

Позивају се акционари који на овом збору учествовати желе да своје акције депонују на друштвеној каси најкасније на три дана пре одређеног дана за збор, тј. до 14 марта 1946 године закључно.

4363 1-3

Управа

„ДЕЛИКАТЕС“ А. Д.**(пређе „Бит“ а. д.)**

Позива своје акционаре на збор који ће се одржати **24 марта 1946 године** у 11 часова, Копачичка б. Београд.

Дневни ред:

- 1) избор деловође и два оверача и бројача гласова;
- 2) читање извештаја Управног и Надзорног одбора за 1945 годину;
- 3) давање разрешнице Управном и Надзорном одбору за 1945 годину;
- 4) ликвидација друштва и други предлози;
- 5) бирање Управног и Надзорног одбора.

Позивају се акционари да депонују своје акције најдаље до 20 марта 1946 године.

1221 1-3

Управа.

ПРИВРЕДНА ШТЕДИОНИЦА А. Д. У БЕОГРАДУ

Одржаће 22 редовни збор акционара на дан **17 марта 1946 године** у 10 часова пре подне, у своме локалу Хартвигова ул. бр. 4 са следећим дневним редом:

- 1) избор деловође збора и три оверача записника, који су уједно и бројачи гласова;
- 2) читање извештаја Управног и Надзорног одбора о раду у 1945 години, решење о поднетим извештајима и давање разрешнице члановима оба одбора за рад и рачуне за 1945 годину;
- 3) доношење одлуке о ликвидацији.

Акционари који желе учествовати на овом збору дужни су депоновати своје акције најдаље на три дана пре збора тј. 14 марта до 12 часова.

875 3-3

Управа

ИЗГУБЉЕНЕ ИСПРАВЕ

ВОЈНЕ КЊИЖИЦЕ издате на име: Кузмана Марковића, Фердо Харминчића и Емила Бенчића оглашавају се неважећим. 1370 1-1

ПЛАТНУ КЊИЖИЦУ, ВОЈНИЧКУ КЊИЖИЦУ и ГЛАСАЧКО УВЕРЕЊЕ оглашава неважећим. — Јован Личица. 1365 1-1

ВОЈНЕ КЊИЖИЦЕ издате на име: Хусе Хујдур, Јакоба Радована, Сулејмана Сарића, Фехима Селимовића, Фабијана Ковачевића, Мухамеда Капића, Шерифа Абазовића, Осме Аличајића и Хасима Мујацића оглашавају се неважећим. 1364 1-1

ВОЈНУ КЊИЖИЦУ бр. 444610 оглашавам неважећом. — Милан Влаисављевић, Карловац. 1369 1-1

ШКОЛСКО СВЕДОЧАНСТВО четвртог разреда Основне школе у Конатицама оглашавам неважећим. — Милица Станимировић, кројачка ученица, Смиљанићева ул. бр. 21, Београд. 1284 1-1

ВОЈНУ КЊИЖИЦУ изгубио сам, па је оглашавам неважећом. — Адам Тибор, Нови Сад. 1361 1-1

ВОЈНА КЊИЖИЦА бр. 383148 издата на име Андрије Дана Вукко, потпоручника, оглашава се неважећом. 1303 1-1

ВОЈНА КЊИЖИЦА број 55284 издата на име Пауновић Душана изгубљена је и оглашава се неважећом. 1260 1-1

ВОЈНА КЊИЖИЦА број 56108 издата на име Васовић Милорад изгубљена је и оглашава се неважећом. 2074 1-1

ОБЈАВУ издату од бивше Команде Топличког подручја број 3077 од 24 априла 1945 године оверену код мобилизационог одеља Среза косаничког књ. об. бр. 243/45 оглашавам неважећом. — Миладин Радоњић, из Пролома. 2232 1-1

ВОЈНА КЊИЖИЦА број 387531 издата на име Митровић Радомира изгубљена је и оглашава се неважећом. 2272 1-1

ВОЈНА КЊИЖИЦА Вучковић Станимира Берислава број 88040 оглашава се неважећом. 1398 1-1

ВОЈНО УВЕРЕЊЕ издато од Суперревизионе комисије II армије под бр. 1576/45 године и ЛИЧНУ КАРТУ издату од Среског народног одбора у Рачи Крагујевачкој оглашавам неважећим. — Бранислав Ж. Поповић, из Лапова. 2386 1-1

ВОЈНА КЊИЖИЦА број 32560 издата на име Ристић (Пере) Стево изгубљена је и оглашава се неважећом. 1913 1-1

ВОЈНЕ КЊИЖИЦЕ издате на име: Обрадовић Новака и Филиповића Живка изгубљене су и оглашавају се неважећим. 2496 1-1

ВОЈНА КЊИЖИЦА број 426891 издата на име Петровић Гаље изгубљена је и оглашава се неважећом. 2497 1-1

ВОЈНА КЊИЖИЦА издата на име Галић (Јање) Мате број 565966 изгубљена је и оглашава се неважећом. 11036 1-1

ВОЈНУ КЊИЖИЦУ број 451736, оглашавам неважећом. — Буловић Мурат XVII бригаде X дивизије II армија, Подравска Слатина. 3653 1-1

СВЕДОЧАНСТВО о свршеном II разреду Трговачке академије у Осијеку, оглашавам неважећим. — Јанковић Војислав. 8585 1-1

ВОЈНУ КЊИЖИЦУ број 64493, оглашавам неважећом. — Јовановић Проко, II чета IV батаљон II бриг. V дивиз. КНОЈ-а, Ваљево. 3744 1-1

ВОЈНУ КЊИЖИЦУ број 451750, оглашавам неважећом. — Хасељић Хамил, XVII бригада X дивиз. II Ј. А., Подравска Слатина. 3654 1-1

УВЕРЕЊЕ о демобилизацији, издато под бр. 8272, оглашавам неважећим. — Добрила Петровић, Ниш, Змај од Ноћаја 33а. 3650 1-1

ОБЈАВУ издату од Команде подручја у Крагујевцу 1945 године, оглашавам неважећом. — Живомир Нешић, из Церовца Крагујевац. 3647 1-1

- ВОЈНУ КЊИЖИЦУ број 182893, оглашавам неважећом. — Александар Марић, Пожаревац. 3641 1-1
- ВОЈНА КЊИЖИЦА број 451750 оглашава се неважећом. — Хасељић Тамил. 3643 1-1
- ВОЈНУ КЊИЖИЦУ број 101364, оглашавам неважећом. — Плештић Фрањо. 3637 1-1
- ВОЈНУ КЊИЖИЦУ оглашавам неважећом. — Ломић Буро, Огулин. 3638 1-1
- ПЛАТНА КЊИЖИЦА број 7059, РЕШЕЊЕ Персоналног отсека штаба XXXVI Југословенске дивизије број 117-45 и ВОЈНИЧКА КЊИЖИЦА број 779558 оглашавају се неважећим. 1798 1-1
- ВОЈНИЧКА КЊИЖИЦА број 751351 и УВЕРЕЊЕ о постављењу Пов. бр. 135, ЛЕГИТИМАЦИЈА о одликовању и ДОЗВОЛА за улазак у Дом армије на име водника Симића Крстивоја, ађутанта, изгубљени су и оглашавају се неважећим. 1249 1-1
- ОБЈАВА број 2717 ОБЈАВА за вожњу војних лица и експресне војне робе Серија Л Контр. бр. 26420 и ВОЈНА КЊИЖИЦА бр. 05930 издате на име потпоручника Брајовића Машана оглашавају се неважећом. 1240 1-1
- ВОЈНА КЊИЖИЦА број 381270 издата на име Крушића Стојана изгубљена је и оглашава се неважећом. 1433 1-1
- ВОЈНА КЊИЖИЦА број 736495 издата на име Пешут Буре Звонко изгубљена је и оглашава се неважећом. 1716 1-1
- ВОЈНА КЊИЖИЦА број 732039 издата на име Мачковић Ивана изгубљена је и оглашава се неважећом. 2208 1-1
- ВОЈНА КЊИЖИЦА број 732128 издата на име Стојанов Александар, изгубљена је и оглашава се неважећом. 2208а 1-1
- ВОЈНА КЊИЖИЦА број 688528 издата на име Рупар Франц изгубљена је и оглашава се неважећом. 2480 1-1
- ОБЈАВА број 27561 издата на име Ђуринић Живана изгубљена је и оглашава се неважећом. 2212 1-1
- ОБЈАВА број 58119 издата на име Дракуловића Велимира изгубљена је и оглашава се неважећом. 2212а 1-1
- ВОЈНЕ КЊИЖИЦЕ издате на име: Алексића Саве, Николећа Љубише, Милановића Александра, Маноћа Живадина, Гргуровића Веке, Катанчевића Момира и Митровића Јована изгубљене су и оглашавају се неважећим. 1459 1-1
- ВОЈНУ КЊИЖИЦУ број 64786 оглашавам неважећом. — Трифуновић Благоја Вељко, курир Озне II бриг. V дивиз. КНОЈ-а. 3400 1-1
- ВОЈНУ КЊИЖИЦУ број 64636, оглашавам неважећом. — Мандић Драгомиров Здравко, вод за везу II бригаде V дивизије КНОЈ-а, Ваљево. 3399 1-1
- ВОЈНИЧКУ КЊИЖИЦУ број 166053/45 оглашавам неважећом. — Ђорђевић Боривоје, стрељачки батаљон нишког подручја, Ниш. 3398 1-1
- ВОЈНИЧКУ ИСПРАВУ број 914237, оглашавам неважећом. — Јовановић Милорад, Ниш. 3391 1-1
- ВОЈНИЧКУ КЊИЖИЦУ број 64489, оглашавам неважећом. — Игњић Љубинко, Ваљево. 3387 1-1
- ВОЈНИЧКУ КЊИЖИЦУ број 103905, оглашавам неважећом. — Ордагић Милутин, Ваљево. 3386 1-1
- ВОЈНУ КЊИЖИЦУ број 224580, оглашавам неважећом. — Иванковић Богдана Јанко, Камник. 3384 1-1
- ВОЈНУ КЊИЖИЦУ број 325244 оглашавам неважећом. — Тасић Србољуб, Врњик. 3383 1-1
- ВОЈНУ КЊИЖИЦУ број 103849, оглашавам неважећом. — Пантовић Андрија, Ваљево. 3382 1-1
- ВОЈНУ КЊИЖИЦУ број 402629, оглашавам неважећом. — Башић Драго, Земун. 3381 1-1
- ВОЈНУ КЊИЖИЦУ број 186739, оглашавам неважећом. — Миливоје Стаматовић борац V чете III батаљона II бригаде V дивизије КНОЈ-а. 3377 1-1
- РЕШЕЊЕ о социјалној помоћи издато од Министарства социјалне политике оглашавам неважећим. — Евгенија Живковић, Ниш. 3370 1-1
- ВОЈНИЧКУ КЊИЖИЦУ и ПОТВРДУ комисије о ограниченој способности, оглашавам неважећим. — Владимир Станковић Ниш. 3388 1-1
- ИНВАЛИДСКО УВЕРЕЊЕ бр 537 од 11 октобра 1945 године издато од Ниже инвалидске комисије Крагујевачког војног подручја оглашавам неважећим. — Љубиша Димитрије. 3366 1-1
- ВОЈНУ КЊИЖИЦУ бр. 450118 оглашавам неважећом. — Саманкосмановић Османа Хусе. 3362 1-1
- ВОЈНУ КЊИЖИЦУ бр. 451367 оглашавам неважећом. — Рамић Аде Салиха. 3361 1-1
- ВОЈНУ КЊИЖИЦУ бр. 451342 оглашавам неважећом. — Мујић Аде Хасиба. 3360 1-1
- ЛЕГИТИМАЦИЈУ бр. 6648/45 издату од Народног одбора у Зајечару и ОБЈАВУ бр. 25/45 издату од Штаба за репатријацију ратних заробљеника и интернираца у Осјеку оглашавам неважећим, јер сам их изгубио — Милан П. Јовановић, капетан. 1707 1-1
- ВОЈНУ КАРАКТЕРИСТИКУ, ШКОЛСКО СВЕДОЧАНСТВО о завршеном IV разреду основне школе у Лапову и КРШТЕНИЦУ цркве Лапово, оглашавам неважећим. — Милорад Милић, из Лапова, Среза лепеничког. 1850 1-1
- ВОЈНЕ КЊИЖИЦЕ издате на име Карабуа Петра Гојко бр. 456858, Кршловић Анте Иве бр. 456814, Баришић Николе Петар бр. 456139 и Бакуаз Боже Анте бр. 456913 изгубљене су и оглашавају се неважећим. 1360 1-1
- ВОЈНА КЊИЖИЦА број 234527/45, ЖУТА ОБЈАВА серије „А“ № 80254 издате на име Пауновића Душана изгубљене су и оглашавају се неважећим. 1342 1-1
- ВОЈНУ КЊИЖИЦУ и ЧЛАНСКУ КАРТУ среског УСАОС-а оглашавам неважећим. — Момчило Мирковић, Бранковина, Ваљево. 1781 1-1
- ВОЈНИЧКУ КЊИЖИЦУ бр. 558694 и ВОЈНИЧКУ ИСПРАВУ оглашавам неважећим. — Милоје Качаревић из Толића, Срез колубарски, Мионица. 1397 1-1
- РАЧУН број 2130 од 16 новембра 1945 године издат од Дома ваздухопловства у Земуну на Динара 45.334.84 изгубљен је и оглашава се за неважећи. — Бр. 2130/45. — Од Финансиског одељења Команде ваздухопловства. 9427 1-3

РАЗНО

Извршном одлуком Црквеног суда Епархије нишке Ц. с. бр. 4699 од 6 новембра 1945 године разведен је брак између мене Световида Николића трговца из Ниша, и моје бивше жене Милојке рођене Јовановић, из Ниша.

Овим обавештавам све заинтересоване и јавност да су сви њени правни послови учињени у моје име ништавни. 13110 1-1

5. Пожарно превентивните мерки, како и мерките за гасење на пожар, доколку не се предвидени со поедини законски одредби, ги прописуваат градскиот односно околинскиот народен одбор. При донесувањето на овие прописи односниот народен одбор раководи со приликите и со потребите на својето подрачје.

6. За спроведувањето и контролата за извршувањето на сите прописани пожарно превентивните мерки како и мерките за гасење на пожар се грижи надлежниот раководител за внатрешните работи (началникот на градскиот одел односно шефот на околинскиот отсек на внатрешните работи).

Мерките за гасење на пожар ги извршува луѓството на ватрогасните технички формации (органи на државната ватрогасна милиција, активни членови на доброволно ватрогасни организации и активни членови на индустриските и заводските ватрогасни единици).

7. Контролата за извршувањето на прописаните пожарно-превентивните мерки се врши со прегледувањето на зградите, слагалиштата, претпријатијата, просторните и местата кај што се држи лесно запалив и експлозивен материјал.

Доколку по случај на прегледувањето се утврдеат извесни недостатоци, надлежните раководители на внатрешните работи наредуваат да се тие отклонат.

8. Оцаците и чадоводите ги чистат овластените оцачарски мајстори по прописите кои важат за вршење на оцачарскиот занат.

9. Во местата, кај што постои потреба, може по одлука на надлежниот народен одбор да се установаат ватрогасни стражи, (како на пр. позоришта, биоскопи и концертни дворани, други јавни локации кај што се состанува многу свет, на фискултурни игралишта и т. н.).

10. За секое место, кај што е тоа потребно, надлежниот градски односно месен народен одбор е обврзан да ги набави најпотребните справи за гасење пожар, со нужен алат, материјал и прибор, кој одговара на месните прилики.

Ватрогасните справи се чуваат во ватрогасни гаражи, домови или на други zgodни места.

Ватрогасните справи и сите останали средства за гасење пожар мораат да се држат во исправно стање. Оваа должност ја врши во местата кај што нема ватрогасни организации нарочно лице, кое ќе го одреди за таа цел месниот народен одбор и она сноси одговорност за неисправност на справите и средствата за гасење пожар. Во местата кај што има ватрогасни организации или единици за ова води грижа односниот старешина (заповедник).

Ватрогасните справи не може да се употребуваат за цели кои немаат врска со гасење на пожар, спасување или со обука во гасење.

11. Градскиот односно месниот одбор ќе се грижи да во нивните места биде секогаш доволно вода за гасење пожар.

Во местата кај што нема природно или лесно пристапно течење на вода, дотичниот народен одбор ќе изработи потребен број бунари, цистерни, резервоари или бари и ќе се грижи за нивното уредно одржување.

Исто така градскиот односно месниот народен одбор каде е тоа возможно, ќе изработи потребни прилази, кои изворите со вода и ќе ги одржува во исправно стање.

Во места со водовод ќе се изработат хидранти на zgodни места.

12. Ако некој примети пожар должен е без одлагање да го пријави на најблискиот орган на народната милиција или на месната ватрогасна организација.

Органот на народната милиција, кој го прими извештајот за појавување на пожар, должен е за тоа веднага да ја известат ватрогасната организација односно единица и надлежниот раководител за внатрешните работи.

Старешината (заповедникот) на ватрогасната организација односно единица, штом го прими извештајот за пожар, наредува на уобичаен начин да се даде знак за појавување на пожар и без одлагање оди на местото на пожарот, каде превзема и ги извршува сите потребни мерки за локализирање и гасење.

13. Штом се даде уобичаениот знак за појавување на пожар, сите лица, кои со пожарно-превентивните прописи на народниот одбор се одредени за пружање помоќ ма во кој вид кај гасењето на пожарот, должни се на најбрз начин да се соберат и да се стават на располагање на старешината (заповедникот) на ватрогасната организација односно единица, на чии нареѓења имаат безусловно да се покоруваат за време на работата околу гасењето и спасувањето.

14. Во случај на пожар од големи размери, надлежниот раководител за внатрешните работи може да ги повика во помоќ комшиските ватрогасни организации односно единици.

Исто така може да ги повика и сите способни лица, без обзир на години на старост и пол да учествуваат бесплатно на гасењето на пожарот, како и да ги стават на располагање своите средства за гасење, доколку би ги имале и во колку не би им биле потребни за властито запалување.

Сите ватрогасни организации односно единици должни се да се одазоват на предниот позив и спрема својата снага да помагаат при гасењето на пожарот. Тие имаат право на накнада за утрошениот трошок материјал.

15. После завршеното гасење надлежниот орган на внатрешните работи ќе поведе извештај поради утврдувањето на узроците на пожарот. За ова мора претходно да го известат надлежниот јавен обвинител.

Бр. 1213

9 февруари 1946 година

Белград

Министер на внатрешните работи,
А. Ранковић, с. р.

102.

РЕШЕЊЕ

ЗА ПРЕМИНУВАЊЕ „ТРГОПРОМЕТ“ А. Д. ПОД ВРХОВЕН НАДЗОР НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ТРГОВИЈА И СНАБДУВАЊЕ

На предлог на Управата на државните трговски претпријатија а по укажаната потреба и во споразум со земското Министерство за трговија и снабдување.

р е ш у а м

да друштвото „Тргопроект“ а. д. од Нови Сад помине под врховен надзор на Министерството за трговија и снабдување на Народната Република Србија.

Ова Решение влегува веднага во сила.

Бр. 711

8 јануари 1946 година

Белград

Министер на трговијата и снабдувањето,
инж. Никола Петровић, с. р.

103.

НАРЕДБА**ЗА УВОДЕЊЕ НА ЕДНООБРАЗНО СМЕТКОВОДСТВО ВО ФАБРИКИТЕ НА САПУН**

На основа на одлуката за еднообразно сметководство од 1 февруари 1945 година Државниот ревизионен завод изработил:

а) Сметковен план за големи и средни фабрики за сапун; и

б) Сметковен план за мали фабрики за сапун.

Према Решението на Министерот за трговијата и снабдувањето за роковите на сообразувањето на сметководството („Службен лист“ бр. 46/45) сите фабрики за сапун кои према Одлуката за уводење на еднообразно сметководство (член 2 точ. а и б) се обврзани да уведат еднообразно сметководство, ќе ги сообразат своите сметководства према Сметковниот план на фабриките за сапун најдоцна до крај на март 1946 година.

Останалите фабрики на сапун кои не се према споменатиот член на Одлуката за уводење на еднообразно сметководство обврзани да ги сообразат своите сметководства према Сметковниот план за фабрики на сапун, можат да ги сообразат према Сметковниот план за мали фабрики на сапун.

Према постигнатата согласност со претставниците на фабриките за сапун се одредува работна календарска година.

Претпријатијата кои ја заклучиле својата работна година со некоја друга дата, а не како што е горе наведено, ќе ја прилагодат датата на заклучокот на своите книги со горниот пропис.

Изработувањето на Сметковниот план за големи и средни фабрики за сапун и Сметковниот план за мали фабрики за сапун ќе се објави во посебно издање на „Службениот лист“.

П-14. — Од Државниот ревизионен завод, 4 февруари 1946 година.

104.

НАРЕДБА**ЗА УВОДЕЊЕ НА ЕДНООБРАЗНО СМЕТКОВОДСТВО ВО ФАБРИКИТЕ НА КОНЗЕРВИ**

На основа на одлуката за еднообразно сметководство од 1 февруари 1945 година Државниот ревизионен завод изработил:

а) Сметковен план за големи и средни фабрики за конзерви; и

б) Сметковен план за мали фабрики за конзерви.

Према Решението на Министерот за трговијата и снабдувањето за роковите на сообразувањето на сметководството („Службен лист“ бр. 46/45) сите фабрики за конзерви, кои према Одлуката за уводење на еднообразно сметководство (член 2 точ. а и б) се обврзани да уведат еднообразно сметководство, ќе ги сообразат своите сметководства према Сметковниот план на фабриките за конзерви најдоцна до крај на март 1946 година.

Останалите фабрики на конзерви кои не се према споменатиот член на Одлуката за уводење на еднообразно сметководство обврзани да ги сообразат своите сметководства према Сметковниот план за фабрики на конзерви, можат да ги сообразат према Сметковниот план за мали фабрики на конзерви.

Према постигнатата согласност со претставниците на фабриките за конзерви се одредува работна календарска година.

Претпријатијата кои ја заклучиле својата работна година со некоја друга дата, а не како што е горе наведено, ќе ја прилагодат датата на заклучокот на своите книги со горниот пропис.

Изработувањето на Сметковниот план за големи и средни фабрики за конзерви и Сметковниот план за мали фабрики за конзерви ќе се објави во посебно издање на „Службениот лист“.

П-15. — Од Државниот ревизионен завод, 4 февруари 1946 година.

105.

НАРЕДБА**ЗА УВОДЕЊЕ ЕДНООБРАЗНО СМЕТКОВОДСТВО ВО ТВОРНИЦИТЕ НА ЦИМЕНТО**

На основа на одлуката за еднообразно сметководство од 1 февруари 1945 година Државниот ревизионен завод изработил Сметковен план за творниците на цименто.

Спрема Решението на Министерот за трговија и снабдување за роковите на сообразување сметководството („Службен лист“ бр. 46/45) сите творници на цименто, кои според Одлуката за уводење еднообразното сметководство (член 2, точка а и б) се обврзани да уведат еднообразно сметководство, ќе ги сообразат своите сметководства према Сметковниот план за творниците на цименто најдалеку до крајот на март 1946 година.

Спрема постигнатата согласност со претставниците на творниците за цименто се одредува работна календарска година.

Претпријатијата кои ја заклучиле својата работна година со некоја друга дата, а не како што е горе наведено, ќе ја прилагодат датата на заклучокот на своите книги со горниот пропис.

Изработувањето на Сметковниот план за творниците за цименто ќе се објави во посебно издање на „Службениот лист“.

П-16. — Од Државниот ревизионен завод, 4 февруари 1946 година.

106.

НАРЕДБА**ЗА УВОДЕЊЕ ЕДНООБРАЗНО СМЕТКОВОДСТВО ВО ТРГОВСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА КОИ СЕ ЗАНИМАВААТ СО КУПОПРОДАВАЧКА НА СТОКА**

На основа на одлуката за еднообразно сметководство од 1 февруари 1945 Државниот ревизионен завод изработил:

а) Сметковни план за трговските претпријатија кои се занимаваат со купопродавачка на стока; и

б) Објаснување на Сметковниот план.

Според Решението на Министерот за трговија и снабдување за рокови на сообразување сметководството („Службен лист“ бр. 46/45) сите трговски претпријатија кои се занимаваат со купопродавачка на стока кои се според Одлуката за уводење еднообразно сметководство, (член 2, точка а) и б) се обврзани да уведат еднообразно сметководство, ќе ги сообразат своите сметководства според Сметковниот план за трговските претпријатија кои се занимаваат со купопродавачка на стоката до 31 март 1946 година.

Изработувањето на Сметковниот план за трговските претпријатија кои се занимаваат со купопродавачка на стоката ќе се објави во посебно издање на „Службениот лист“.

Од Државниот ревизионен завод, 2 февруари 1946 година.

107.

НАРЕДБА**ЗА УВОДЕЊЕ ЕДНООБРАЗНО СМЕТКОВОДСТВО
ВО ТРГОВСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА КОИ ВРШАТ
УСЛУГИ**

На основа Одлуката за еднообразно сметководство од 1 февруари 1945 година Државниот ревизионен завод изработил:

а) Сметковни план за трговски претпријатија кои вршат услуги; и

б) Објаснување на Сметковниот план.

Според Решењето на Министерот за трговија и снабдување за рокови на сообразување сметководство („Службен лист“ број 46/46) сите трговски претпријатија кои вршат услуги, кои според Одлуката за уведување еднообразно сметководство (член 2, точка а) и б) се обврзани да уведат еднообразно сметководство ќе ги сообразат своите сметководства според Сметковниот план за трговски претпријатија кои вршат услуги до 31 март 1946 година.

Изработување на Сметковниот план за трговски претпријатија кои вршат услуги ќе се објави во посебно издање на „Службениот лист“.

Од Државниот ревизионен завод, 4 февруари 1946 година.

108.

**ПОВЛЕЧУВАЊЕ ФРАНКО МАРКИ НА МАКЕДОНСКИ
ЈАЗИК „ПРОХОР ПЧИНСКИ“**

Со Решењето на Министерот бр. 4046/945 од 7 февруари 1946 година заклучно со 15 март 1946 година се повлекуваат од промет и губат важност за франкирање со 15 април 1946 година франко марките на македонски јазик „Прохор Пчински“.

Бр. 4046. — Од Министерството на поштите, телеграфите и телефоните, 7 февруари 1946 година.

ЗАПИСНИК**НА XII РЕДОВЕН СОСТАНОК НА СОЈУЗНАТА
СКУПШТИНА НА УСТАВОТВОРНАТА СКУПШТИНА
НА ФЕДЕРАТИВНАТА НАРОДНА РЕПУБЛИКА
ЈУГОСЛАВИЈА, ОДРЖАН НА 30 ЈАНУАРИ 1946
ГОДИНА ВО БЕЛГРАД**

Претседавал Претседникот Владимир Симић.

Секретар Љупчо Арсов.

Претседникот Владимир Симић го отвора XII редовен состанок во 19,20 саатот.

Прочитаниот Записник на XI редовен состанок на Скупштината се прима без забелешка, па се прејдуе на дневниот ред: гласање во целост за нацртот на Уставот на Федеративна Народна Република Југославија.

Бидејќи известилецот на Уставотворниот одбор Моша Пијаде го прочитал извештајот на Редакциониот одбор на Уставотворните одбори на обата дома, Претседникот го ставуе на гласање овој извештај и сите во него содржани стилистички и граматички поправки и исправки, кои Скупштината едногласно ги усвојуе.

Потоа се пристапуе на гласање во целост.

По извршеното поименично гласање Претседникот го објавуе резултатот на гласањето.

Гласале само 326 народни пратеници и сите гласале „за“.

Претседникот Владимир Симић објавуе да според ова Уставот на Федеративната Народна Република Југославија е усвоен во целост со двотреќинско мнозинство и да конечниот текст на Уставот во смисал на членот 50 Правилникот на Сојузната скупштина на Уставотворната скупштина ќе биде упатен на Скупштината на народите да го и она усвои.

Потоа Претседникот ја заклучуе седницата во 20,20 саатот, а идната ја закажуе за 21 саат со дневниот ред: решување за предлогот на Скупштината на народите на конечниот текст на Уставот на Федеративната Народна Република Југославија.

30 јануари 1946 година
Белград

Секретар,
Љупчо Арсов, с. р.

Претседник,
Владимир Симић, с. р.

ЗАПИСНИК**НА XII РЕДОВЕН СОСТАНОК НА СКУПШТИНАТА
НА НАРОДИТЕ НА УСТАВОТВОРНАТА СКУПШТИНА,
ОДРЖАН НА 30 ЈАНУАРИ 1946 ГОДИНА
ВО БЕЛГРАД**

Претседавал Претседникот Јосип Видмар.

Секретар Њинко Петровић.

Претседникот ја отвора седницата во 19,45 саатот.

Бидејќи исправката на прошлиот Записник ја извршил секретарот Јожа Миљивојевић и соопштил, Записникот од прошлата седница е оверен.

Прочитаниот Записник на XI редовен состанок од 29 јануари 1946 година, Скупштината го примила без забелешка.

Пред преминувањето на дневниот ред Претседникот Јосип Видмар и соопштуе на Скупштината да народниот пратеник Миљивоје Гјуричин моли 5 дена отсуство, што Скупштината одобруе.

Потоа се поминуе на дневниот ред: гласање во целост за нацртот на Уставот на Федеративна Народна Република Југославија.

Бидејќи известилецот на Уставотворниот одбор др. Синиша Станковић го прочитал извештајот на Редакциониот одбор на Уставотворните одбори на обата дома, Претседникот го ставуе на гласање овој извештај и сите во него содржани стилистички и граматички поправки и исправки, кои Скупштината едногласно ги усвојуе.

После тоа се пристапуе на гласање во целост.

По извршеното поименично гласање Претседникот го објавуе резултатот на гласањето. Гласале само 164 народни пратеници и сите гласале „за“, а 11 се отсатни.

Претседникот Јосип Видмар објавуе да според ова Уставот на Федеративна Народна Република Југославија е усвоен во целост и да конечниот текст на Уставот во смисал на членот 50 Правилникот на Скупштината на народите на Уставотворната скупштина ќе биде упатен на Сојузната скупштина да го и она усвои.

Потоа Претседникот ја заклучуе седницата во 20,25 саатот а идната ја закажуе за 20,40 саатот со дневниот ред:

Решување за предлогот на Сојузната скупштина на текстот на Уставот на Федеративна Народна Република Југославија.

30 јануари 1946 година
Белград

Секретар,
Јожа Миљивојевић, с. р.

Претседник,
Јосип Видмар, с. р.

ЗАПИСНИК**НА XIII РЕДОВЕН СОСТАНАК НА СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА НА УСТАВОТВОРНАТА СКУПШТИНА НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА, ОДРЖАН НА 30 ЈАНУАРИ 1946 ГОДИНА ВО БЕЛГРАД**

Претседавал Претседникот Владимир Симић.

Секретар Воја Лековић.

Претседникот Владимир Симић го отвора XIII редовен состанок во 21 саатот.

Прочитаниот Записник на XII редовен состанок Скупштината го прима без забелешка, па се прејдуе на дневниот ред: решување за предлогот на Скупштината на народите за конечниот текст на Уставот на Федеративна Народна Република Југославија.

Претседникот Владимир Симић го прочита текстот, со кое Скупштината на народите на Уставотворната скупштина, во смисла на член 50 на Пословникот, по доставување конечниот текст на Уставот на Федеративна Народна Република Југославија како го усвоила едногласно на својот XII редовен состанок, одржан на 30 јануари 1946 година со предлог да го усвои и Сојузната скупштина.

Претседникот потоа ја известува Скупштината оти на состанокот со Претседникот на Скупштината на народите и преку Редакциониот одбор составен помеѓу членовите на Уставотворниот одбор на обата дома утврдил да текстовите на Уставот кои ги усвоиле Скупштината на народите и Сојузната скупштина се идентични, па предлага да за конечниот текст на Уставот Скупштината на народите гласа со акламација, што Скупштината го усваја едногласно.

Гласајќи со дигање рака Скупштината едногласно го усваја ставениот конечен текст на гласање на Уставот на Скупштината на народите.

Претседникот и сите членови на Владата, сите народни пратеници како и сите присатни на галерија стануат и со долготраен аплауз го поздравуваат изгласувањето на Уставот на Федеративна Народна Република Југославија.

Претседникот Владимир Симић соопштува да Претседништвото на Уставотворната скупштина на основа член 8 на Пословникот за заеднички седници на обата дома на Уставотворната скупштина, закажало заедничка седница на обата дома за четврток, 31 јануари 1946 година, во 16 саатот со дневниот ред: Прогласување на Уставот на Федеративна Народна Република Југославија.

Скупштината го овластува Претседникот да може Записникот од денешната седница со секретарот кој го водил да го потпише и да го објави во смисла на член 22 на Пословникот, па Претседникот ја заклучува седницата во 21.10 сатот.

Секретар,
В. Лековић, с. р.Претседник,
Владимир Симић, с. р.**ЗАПИСНИК****НА XIII РЕДОВЕН СОСТАНОК НА СКУПШТИНАТА НА НАРОДИТЕ НА УСТАВОТВОРНАТА СКУПШТИНА ОДРЖАН 30 ЈАНУАРИ 1946 ГОДИНА ВО БЕЛГРАД**

Претседавал Претседникот Јосип Видмар.

Секретар Јоза Миливојевић.

Претседникот го отвора XII редовен состанок на Скупштината на народите во 21 саатот.

Прочитаниот Записник на XII редовен состанок на Скупштината на народите од 30 јануари 1946 година, Скупштината го прима без забелешки.

Се прејдуе на дневниот ред: Решување по предлогот на Сојузната скупштина за конечниот текст на Уставот на Федеративна Народна Република Југославија.

Претседникот Јосип Видмар соопштува оти Скупштината на народите го прима од Сојузната скупштина текстот на изгласаниот предлог на Уставот на Федеративна Народна Република Југославија, па бидејќи да овој текст на Уставот е идентичен со текстот на Уставот, кој го усвојила Скупштината на народите на својот XII редовен состанок, тоа предлага, овој текст на Уставот, да се прими со акламација. Предлогот на Претседникот Видмар примен е едногласно.

Потоа Претседникот Видмар го дава текстот на Уставот на Сојузната скупштина на гласање. Сите присутни со дигање рака гласаа „за“.

Потоа Претседникот соопштува оти предлогот на Уставот на Сојузната скупштина е примен едногласно и прогласува оти Уставот на Федеративна Народна Република Југославија е изгласан и дефинитивно примен.

Претседникот Јосип Видмар пред да е заклучи седницата ја обавестува Скупштината, да Скупштината на народите примила од Претседништвото на Уставотворната скупштина на Федеративна Народна Република Југославија, следно соопштење: „Претседништвото на Уставотворната скупштина на Федеративна Народна Република Југославија на основа член 8 на Пословникот за заеднички седници на обата дома на Уставотворната скупштина закажало заедничка седница на обата дома, за четврток 31 јануари 1946 година во 16 сатот, со дневниот ред: Прогласување на Уставот на Федеративна Народна Република Југославија“. Како скупштината го овласти Претседништвото да го овери и објави овој Записник, Претседникот Јосип Видмар со одобренето на скупштината ја заклучува седницата од 21.05 сатот.

30 јануари 1946 година
БелградСекретар,
Нинко Петровић, с. р.Претседник,
Јосип Видмар, с. р.**ЗАПИСНИК****НА III ЗАЕДНИЧКА СЕДНИЦА НА СКУПШТИНАТА НА НАРОДИТЕ НА УСТАВОТВОРНАТА СКУПШТИНА ОДРЖАНА НА 2 ДЕКЕМВРИ 1945 ГОДИНА ВО БЕЛГРАД**

Претседавал Претседникот на Сојузната скупштина Владимир Симић.

Секретар на Сојузната скупштина Воја Лековић.

Претседникот на Сојузната скупштина Владимир Симић ја отвара III заедничка седница во 10.35 сатот.

Прочитаниот записник на II заедничка седница на Уставотворната скупштина се прима без забелешка.

Добива збор народниот пратеник др. Благоје Нешковић кој ја известува скупштината: да на минатата седница по случај на соопштењето на кандидатската листа за избор на Претседништвото на Уставотворната скупштина пропуштено е тоа, што е случајно изоставено името на др. Симиша Станковић кој по споразумот на сите групи бил предложен за член на Претседништвото. Ја моли Скупштината да ја исправи оваа погрешка и да го избере за член на Претседништвото на Уставотворната скупштина др. Симиша Станковић.

Гласајќи со дигање рака Уставотворната скупштина едногласно го усвојува овој предлог на др. Благоја Нешковић и Претседникот на Сојузната скупштина Владимир Симић објавува оти е за член на Претседништвото на Уставотворната скупштина избран и др. Симиша Станковић.

Се прима на знаење телеграмата на Претседникот на Скупштината на Чехословачката република и останалите поздравни телеграми, кои стасале на Уставотворната скупштина по случај на прогласувањето на Федеративна Народна Република Југославија, па се прејдуе на дневниот ред: Предлог на Законот за работењето на заедничките седници на обата дома на Уставотворната скупштина.

Пошто секретарот Воја Лековиќ го прочита предлогот на Законот, Претседникот го отвара претресот.

Зборувача: Моша Пијаде, Фрањо Гажи, Милан Смиљаниќ, Кирило Савиќ, др. Анте Рамљак, Радван Зоговиќ, др. Макс Шнудерл, Владимир Назор, др. Младен Ивековиќ, др. Драгољуб Јовановиќ, Јован Јегдиќ, др. Милош Московљевиќ и Гојко Тарчвиќ.

Бидејќи да мнозинството на говорниците во своите говори ставаја и предлози за изменување и дополнување на Пословникот, Претседникот Владимир Симиќ дава одмор и ги повикуе предлагачите за време на одморот да се састанат во одајата бр. 6 поради договор за поднесените измени и дополнувања.

После паузата седницата се продолжуе и Претседникот објавуе оти за време на договарањето предлагачите се споразумеле за измените и дополнувањата и да за известилец го избрале Моша Пијаде, кој ќе ја соопшти заедничката одлука.

Известилецот Моша Пијаде од името на сите предлагачи ги предложи следните измени и дополнувања:

Насловот треба да гласи: „Предлог на Пословникот за заеднички седници на обата дома на Уставотворната скупштина“.

Член 2 се менуе и гласи: „Уставотворната скупштина заседава во заедничка седница на обата дома поради избирањето на Претседништвото на Уставотворната скупштина, поради изборот на мандаторот за состав на Сојузната влада, поради одобрувањето на составот на Сојузната влада, поради прогласувањето на Уставот и тогај кога тоа го одлучат обата дома“.

Во чл. 3 став 1 место „два секретара“, иде: „еден секретар“. Во ставот 2 последната реченица се менуе и гласи: „Кандидатска листа може да ја поднесат најмалку 30 пратеници“.

Член 4 се менуе и гласи: „Уставотворната скупштина во заедничка седница бира мандатор, на кој му поверуе составот на Сојузната влада, а мандаторот го поднесуе составот на Владата на одобрување на Скупштината. Указот за наменувањето на Сојузната влада го донесуе Претседништвото на Уставотворната скупштина.“

Во чл. 5 зборот „Претседник“ се сменуе со зборот: „Претседавајќи“. Ставот 3 се сменуе и гласи: „Претседникот не учествуе во претресот ни во гласањето, ама ако се гласовите еднакво поделени одлучуе гласот на Претседникот“.

Во чл. 9 под 1) зборот „Претседник“, се сменуе со зборот „Претседавајќи“.

Во чл. 10 на крај на првиот став зборот „Претседник“ се сменуе со зборот „Претседавајќи“.

Во чл. 11 и 12 секаде зборот „Претседник“ се сменуе со зборот „Претседавајќи“.

Во чл. 11 став 2 зборот „Претседник“ се сменуе со зборот „Претседавајќи“.

После овој став се додава нов став кој гласи: „Претседавајќиот може да предложи да се ограничи траењето на говорот“.

Во чл. 15 во другата реченица помеѓу зборовите „ред“ и „исцрпен“ се додава зборот „не е“.

Во чл. 16 став 2 се брише последната реченица која гласи: „Со дигање рака се гласа на овој начин: Претседникот ги повикуе да дигнат рака сите оние, кои гласаат против предлогот“.

На крај на 4 став зборот „Претседник“ се сменуе со зборот „Претседавајќи“. Последната реченица на тој став се сменуе и гласи: „Гласовите ќе ги бројат тројца пратеници кои ќе се одредат со извешавање“. После овоа се додава нова реченица која гласи: „После свршеното гласање тие ќе ги уништат гласачките лисчиња“.

Во чл. 21 став 2 се исправуе штампарската грешка и место зборот „повреди“ се ставуе зборот „повредил“, а во третиот став зборот „Претседник“ се сменуе со зборот „претседавајќи“.

Во чл. 22 се клава нов први став кој гласи: „Во дворана кај што заседава Скупштината народните пратеници не може да влеруат со оружје“. Вториот став се сменуе и гласи: „без одобрење на Претседникот на Уставотворната скупштина никаква вооружана сила не може да се постави во Скупштинската зграда“.

Во чл. 23 во последната реченица зборот „Претседник“ се сменуе со зборот „Претседавајќи“. Се додава нов став кој гласи: „Стенографските белешки се штампат во едно издание. Секое говор мора да биде штампан на јазикот на кој е изречен и со соодветното писмо“.

Член 25 се брише во целост. Член 26 стануе член 25.

Потоа Уставотворната скупштина, гласајќи со дигање рака, едногласно го усвојуе предлогот на Пословникот за заеднички седници на обата дома на Уставотворната скупштина со сите предложени измени и дополнувања.

Претседникот Владимир Симиќ со пристапувањето на Скупштината ја заклучуе седницата во 13.10 сатот и објавуе оти: идната седница ќе биде закажана писмено.

2 декември 1945 година

Белград

Секретар,

на Скупштината на народите на Уставотворната скупштина,
Јоза Милојевиќ, с. р.

Претседник,

на Скупштината на народите на Уставотворната скупштина,
Јосип Видмар, с. р.

ЗАПИСНИК

НА IV ЗАЕДНИЧКА СЕДНИЦА НА ОБАТА ДОМА НА УСТАВОТВОРНАТА СКУПШТИНА НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ОДРЖАНА НА 31 ЈАНУАРИ 1946 ГОДИНА ВО БЕЛГРАД

Претседавал Претседникот на Скупштината на народите на Уставотворната скупштина Јосип Видмар.

Секретар на Скупштината на народите Јоза Милојевиќ.

Претседникот на Скупштината на народите Јосип Видмар ја отвара IV заедничка седница на обата дома во 16.30 сатот.

Прочитаниот Записник од III заедничка седница на обата дома од 2 декември 1945 година Уставотворната скупштина во прима без забелешка.

Претседникот на Скупштината на народите Јосип Видмар предложуе за дневен ред прогласување Уставот на Федеративна Народна Република Југославија, што Уставотворната скупштина едногласно го усвојуе, па се прејдуе на дневниот ред.

Секретарот на Претседништвото на Уставотворната скупштина Миле Перуничиќ го прочита писмото на Претседништвото на Уставотворната скупштина упатено на Уставотворната скупштина, кое гласи:

„Претседништвата на обата дома на Уставотворната скупштина, на Сојузната скупштина и Скупштината на народите, го известиле Претседништвото на

Уставотворната скупштина да нивните домови на ден 30 јануари, на својот XII состанок, го изгласале конечниот текст на Уставот на ФНРЈ, изработен на основа нацртот поднесен во името на Владата од страна на Министерот за конституанта а со измените и дополнуењата предложени од уставотворните одбори на обата дома и со накнадни амандмани кои ги поднел заменикот на Министерот за конституанта, како и со редакциските поправки предложени од заедничките редакциски комисији на обата уставотворната одбора.

На својот XIII состанок кој е одржан такугјере на 30 јануари Сојузната скупштина го усвоила со 326 гласа без ниеден глас против и без едно уздржување конечниот текст на Уставот, кој претходно бил усвоен од Скупштината на народите, а Скупштината на народите го усвоила на својот XIII состанок истиот ден со 163 гласа без ниеден глас против и без едно уздржување конечниот текст на Уставот кој претходно бил усвоен од Сојузната скупштина.

На тој начин, после свестраната дебата за нацртот на Уставот во одборите и на пленумите на обата дома, Уставотворната скупштина го примила Уставот, основниот закон на нашата Федеративна Народна Република.

Во исто време додека се водени дебатите за нацртот на Уставот во Уставотворната скупштина широките народни маси во целата земја на неброени состанци и конференции такугјере зеле најживо учество во проучување и дискутување нацртот на Уставот. Со тие состанци, во кои работниот народ на градовите и селата покажал најголемо одушевление за предложениот нацрт, длабоко уверени да нацртот на Уставот во полна мерка претставуе крунисување на големите демократски придобивки на херојските народни борби во ослободителната војна против фашизмот и реакцијата, пратени се на Скупштината и на Министерството за конституанта многу предлози како прилог на поарнување нацртот. Така истовремено со работата на Скупштината и целиот народ во земјата па и ван од сегашните државни граници, со свое одобрување и живо учество во изработувањето на Уставот покажал во колка мерка овој Устав претставуе општонародно дело, во колка мерка тој одговоруе на животните интереси и истинските демократски, напредни тежњи на сите наши народи.

Исполнето со овие уверења и извршуејќи ја својата должност спрема народот и неговите претставништва, Претседништвото на Уставотворната скупштина има чест да го поднесе во духот на законот и Пословникот на заедничката седница на обата дома на Уставотворната скупштина усвоениот Устав поради неговото прогласување.

Известителот на Уставотворниот одбор на Сојузната скупштина Моша Пијаде го прочитал на српски јазик првиот дел на Уставот. Народниот пратеник Звонко Бркић го прочитал на хрватски јазик вториот дел на Уставот до членот 77. Народниот пратеник Марјан Брецељ го прочитал на словеначки вториот дел на Уставот од членот 77 до членот 115 и народниот пратеник Влада Малески го прочитал на македонски јазик вториот дел на Уставот од членот 115 до крај и целиот дел трет прелазни и завршни одредби заклучно со членот 139 на Уставот.

Потоа народниот пратеник Сретен Жујовић го прочитал предлогот на Одлуката на Уставотворната скупштина за прогласување Уставот кој во името на народните пратеници на клубот на Народниот фронт го потпишале: Сретен Жујовић, Андрија Хебранг, Бане Андрејев, Фране Фрол, Грујо Пуцар, Михо Маринко, Сениша Станковић, др. Обрен Благојевић, Митар Бакић, Јосип Рус, Љубо Бабић и Лазар Кулишевски, а кој гласи:

„Уставотворната скупштина на Федеративната Народна Република Југославија, како врховен претставник на народниот суверенитет и израз на еднадушна волја на сите народи на Федеративна Народна Република Југославија, на заедничката седница на своите

домови, на Сојузната скупштина и Скупштината на народите

одлучуе:

Уставот на Федеративната Народна Република Југославија, усвоен од Сојузната скупштина и Скупштината на народите, да се прогласи и објави на народите и граѓаните на Федеративната Народна Република Југославија.

Претседникот Јосип Видмар го ставуе на гласање овој предлог, кој Уставотворната скупштина едногласно го усвоуе.

После извршеното гласање Претседникот Јосип Видмар објавуе, да Уставотворната скупштина едногласно го прогласила Уставот на ФНРЈ и да со ова прогласување Уставот влегуе во сила.

Потоа народниот пратеник Родољуб Чолаковић го прочитуе предлогот кој во името на пратениците на Клубот на Народниот фронт го поднеле: Јосип Рус, Сретен Жујовић, Митар Бакић, Сениша Станковић, др. Обрен Благојевић, Љубо Бабић, Андрија Хебранг, Фране Фрол, Грујо Пуцар, Михо Маринко, Бане Андрејев и Лазар Кулишевски, а кој гласи:

После усвоувањето во Сојузната Скупштина и Скупштината на народите, и после свечаното прогласување на заедничката седница на обата дома Уставот на Федеративна Народна Република Југославија, основниот закон на новата држава, придобивките на заедничките братски ослободителни борби на народите на Југославија и нивните слободни волји да живеат заедно во една Федеративна и на основа на истинска демократија изградена држава.

УСТАВОТВОРНАТА СКУПШТИНА

пошто ја завршила оваа голема задача, поверена и од народите како на уставотворно тело, решуе, да согласно на Уставот, кој ја предвидуе Народната скупштина на Федеративната Народна Република Југославија како претставник на народниот суверенитет и како врховен орган на државната власт на Федеративната Народна Република Југославија, а поради извршување на крупни законодавни задачи на изградување целокупната државна организација, во својот сегашниот состав да продолжи работа како Народна скупштина на Федеративна Народна Република Југославија за предвиден рок со Уставот.

Претседникот Јосип Видмар го ставуе на гласање овој предлог, кој Уставотворната скупштина едногласно го усвоуе.

Потоа секретарот на Президиумот на Народната скупштина Миле Перуничкић го прочитуе Указот за свикнување Народната скупштина на Федеративна Народна Република Југославија во I ванредно заседание кој гласи:

„Пошто Уставотворната скупштина со прогласување Уставот на Федеративната Народна Република Југославија ја завршила својата работа како Уставотворна скупштина и на основа Одлуката на заедничката седница на обата дома продолжуе работа како Народна скупштина на Федеративната Народна Република Југославија, Президиумот на Народната скупштина на Федеративна Народна Република Југославија на основа членот 74 точ. 1 Уставот решуе:

Народната скупштина на Федеративната Народна Република Југославија да се свика во I ванредно заседание, кое ќе се отвори со заедничка седница на Сојузното веќе и Веќето на народите на ден 31 јануари 1946 година во 18,30 сатот со дневен ред: утврдување дневниот ред.”

Председникот на Веќето на народите Јосип Видмар во својот подолг збор го истакнуе историскиот значај на оваа седница, им го честита на сите народи на Југославија, на народните пратеници, а нарочито на Претседникот на владата, на Маршалот на Југо-

славија Ј. Б. Тито Уставот на Федеративната Народна Република Југославија.

Потоа Скупштината го овластуе Претседникот да може Записникот на денешната седница со секретарот да го потпише и објави, па Претседникот Јосип Видмар ја заклучуе седницата во 18,10 сатот.

31 јануари 1946 година

Белград

Секретар на Скупштината на народите на Уставотворната скупштина, Нинко Петровић, с. р.	Претседник на Скупштината на народите на Уставотворната скупштина, Јосип Видмар, с. р.
--	--

ЗАПИСНИК

НА I ЗАЕДНИЧКА СЕДНИЦА НА ОБАТА ДОМА НА НАРОДНАТА СКУПШТИНА НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА, ОДРЖАНА НА 31 ЈАНУАРИ 1946 ГОДИНА ВО БЕЛГРАД

Претседавал Претседникот на Сојузното векје Владимир Симић.

Секретар на Сојузното векје Воја Лековић.

Претседникот на Сојузното векје Владимир Симић го отвора првото ванредно заседание на Народната скупштина на Федеративна Народна Република Југославија и првата заедничка седница на обата дома на Народната скупштина во 18,35 сатот.

Пред прејдусњето на дневниот ред: утврдуење на дневниот ред, Претседникот на Сојузното векје Владимир Симић го прочита писмото на Претседникот на Министерскиот совет, Министерот на Народната одбрана и застапникот на Министерот на надворешните работи Маршал на Југославија Јосип Броз-Тито од 31 јануари 1946 година испратено до Президиумот на Народната скупштина на Федеративна Народна Република Југославија, кое гласи:

„Во врска со тоа што Уставотворната скупштина донела нов Устав, смета за своја должност да поднесе и оставка на Сојузната влада да би можело веднага да се пристапи на извршуењето на одлуките кои содржи Уставот во Главата VIII за сојузните органи на државната управа.

Изразувам благодарност во свое име и на сите членови на Владата на поверењето кое Уставотворната скупштина и изрази на Сојузната влада на 1 декември 1945 година, кога и повери вршење на должноста до овој голем историски час кога нашата земја доби вистински демократски Устав.

Претседникот на Сојузното векје Владимир Симић предлага за дневен ред на денешната седница: Оставка на Владата на Федеративна Народна Република Југославија, што Скупштината едногласно усваја, па се прејдуе на дневниот ред.

Народниот пратеник др. Благоје Нешковић допија збор и го ставуе следниот предлог:

прво, Народната скупштина да ја уважи оставката, која е поднесе сегашниот Претседник на Владата Маршал на Југославија другарот Тито;

друго, Народната скупштина да го повери мандатот за состав на новата Влада на Маршалот на Југославија другарот Јосип Броз-Тито; и

трекје, сегашната Влада да ја врши својата функција до составуењето на новата Влада и до превземањето функциите од сегашната Влада.

Скупштината едногласно го усваја свој предлог на народниот пратеник др. Благоје Нешковић, па

Претседникот на Сојузното векје Владимир Симић ја заклучуе седницата во 18,40 сатот и објавуе, оти идната седница ќе биде закажана писмено.

31 јануари 1946 година
Белград.

Претседник на
Векјето на народите на
Народната скупштина,
Јосип Видмар, с. р.

Секретар на
Векјето на народите на
Народната скупштина,
Нинко Петровић, с. р.

ЗАПИСНИК

НА II ЗАЕДНИЧКА СЕДНИЦА НА ОБАТА ДОМА НА НАРОДНАТА СКУПШТИНА НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА, ОДРЖАНА НА 1 ФЕВРУАРИ 1946 ГОДИНА ВО БЕЛГРАД

Претседавал Претседникот на Векјето на народите Јосип Видмар.

Секретар на Векјето на народите Нинко Петровић.

Претседникот Јосип Видмар ја отворае седницата во 16,20 сатот.

Прочитаниот Записник на I заедничка седница на обата дома на Скупштината се прима без забелешка.

Пред поминуењето на дневниот ред: утврдуење дневниот ред.

Претседникот на Векјето на народите Јосип Видмар предложуе за дневен ред: Именуење на новата Влада на Федеративна Народна Република Југославија, што Народната скупштина едногласно усвојуе, па се преминуе на дневниот ред:

Народниот пратеник Маршалот на Југославија Јосип Броз-Тито, мандаторот на Скупштината, ја поднесуе и ја предложуе листата на новата Влада на Федеративна Народна Република Југославија.

Претседник на Владата Јосип Броз-Тито, Потпретседник на Министерскиот совет и Претседник на Контролната комисија при Владата Едвард Кардељ, втор Потпретседник на Министерскиот совет Јаша Продановић, Министер без портфел Милован Ѓилас, Министер без портфел Кирило Савић, Министер без портфел Димитар Несторов, Министер на надворешните работи Станоје Симић, Министер на народната одбрана Јосип Броз-Тито, Министер на соопштенијата Тодор Вујасиновић, Министер на поморството Анте Вркљан, Министер на поштите Драго Марушић, Министер на надворешната трговија нинк. Никола Петровић, Министер на финансите Сретен Жујовић, Министер на внатрешните работи Александар Ранковић, Министер на правосудието Фране Фрол, Министер на индустријата и Претседник на планската комисија Андрија Хебранг, Министер на рударството Бане Андрејевић, Министер на трговијата и снабдуењето др. Заим Шарац, Министер на поделството и шумарството др. Васо Чубриловић, Министер на работата Вицко Крстуловић, Министер за градежите Владо Зечевић и Министер на информациите Сава Косановић.

Народната скупштина еднодушно ја прихвати и потврди листата на министрите како ја предложил мандаторот, па потоа Претседникот Јосип Видмар прогласуе да Скупштината ја именуела новата Влада на Федеративна Народна Република Југославија според листата која ја поднел Маршалот на Југославија Јосип Броз-Тито.

После одморот Претседникот Јосип Видмар ја известуе Народната скупштина оти за време на одморот новостоставената Влада положила заклетва пред Президиумот на Народната скупштина.

После тоа добива збор Претседникот на Владата Маршалот на Југославија Јосип Броз-Тито, кој го дава својот експозе.

Претседникот Јосип Видмар отвора дискусија по експозето на Министерот Претседникот Јосип Броз-Тито.

Зборуваат: Светозар Вукмановиќ во името на пратениците на Црна Гора, Борис Кидрич во името на групата на народните пратеници на Освободилниот фронт на Словенија, Ѓуро Пуцар во името на пратениците на Босна и Херцеговина, Љупчо Арсов во името на пратениците на Македонија, Владимир Назор во името на пратениците на Хрватска и Мома Марковиќ во името на пратениците на Србија, кои во своите говори го поздравиле експозето на Претседникот на Владата Јосип Броз-Тито.

Бидејќи Народната скупштина едногласно го усвои експозето на Претседникот на Владата, Претседникот Јосип Видмар ја заклучи седницата во 19 саатот со тоа, да идната биде закажана писмено.

1 февруари 1946 година

Белград

Претседник на Сојузното веќе
на Народната скупштина,

Владимир Симић, с. р.

Секретар на Сојузното веќе
на Народната скупштина,

В. Лековић, с. р.

ЗАПИСНИК НА III ЗАЕДНИЧКА СЕДНИЦА НА ОБАТА ДОМА НА НАРОДНАТА СКУПШТИНА НА ФЕДЕРАТИВ- НА НАРОДНАТА СКУПШТИНА НА ФЕДЕРАТИВ- ЖАНА НА 2 ФЕВРУАРИ 1946 ГОДИНА ВО БЕЛГРАД

Претседавал Претседникот на Сојузното веќе
Владимир Симић.

Секретар на Сојузното веќе Воја Лековић.

Прочитаниот записник на втората заедничка седница од 1 февруари 1946 година скупштината без забелешки го прима, па се прејдуе на дневниот ред: утврдување на дневниот ред.

Претседникот на Сојузното веќе Владимир Симић го прочита актот на Президиумот на Народната скупштина бр. 1043 од 2 февруари 1946 година, кој гласи: „Президиумот на Народната скупштина на ФНРЈ предлага за заедничката седница на Сојузното веќе и Веќјето на народите повикава за 2 февруари 1946 година, како единствена точка на дневниот ред: Именување на Врховниот командант на Југословенската армија“.

Скупштината едногласно го усвојуе предлогот на Президиумот, па се прејдуе на дневниот ред.

Потпретседникот на Народната скупштина Меша Пијаде го прочита предлогот на Президиумот кој гласи:

„Член 135 на Уставот одредуе оти Врховниот командант на Југословенската армија го именуе Народната скупштина на ФНРЈ на заедничка седница на обата дома и да Врховниот командант раководи со целокупната воена и оружена сила на Федеративна Народна Република Југославија.

Со цел на спроведувањето на Уставот и сообраќањето на сите установи на одредбите на Уставот, Президиумот на Народната скупштина на ФНРЈ свика заедничка седница на обата дома поради именуванието на Врховниот командант.

Должността на Врховниот командант на Југословенската армија е една од најчесните и истоводно најодговорните должности во нашата Народна Република. Обвезите према народот и спрема татковината, кои лежат на плештите на Врховниот командант снагатаат меѓу најтешките обвези со кои може да се оптерети еден човек во службата на народот и државата. Затоа звањето на вака висока чест, ва-

ка голема одговорност и ваква тежина на обвезите, може да се додели само на човек кој ужива општо и неоподеливо поверење на сите наши народи и на секој граѓанин на нашата Народна Република, само на човек за кого е секој граѓанин долбоко уверен оти ги има сите оние највисоки морални квалитети кои мораат да го красат војсководачот безграничната љубав према народот и татковината, ванредното осекјање на лична и војничка чест и честа на својата татковина, долбоката омраза против непријателите на нашите народи и нашата народна држава, татковска љубав и грижа за Армијата како целина и за секој нејзин војник, само на човек кој на военото поле дал докази на своите големи војнички способности, јачина на карактерот и вољата и занредниот самопрегор и пожртвованост во службата на народната работа.

Федеративната Народна Република Југославија, нејзините братски здружени народи, исполнети се со гордост дека имаат во својата средина човек кој во поина мерка ги поседуе сите особини, одлики и квалитети кој се барат за личноста на Врховниот командант. Нашите народи не се еднодушни само во свеста за тоа оти тој човек го красат сите тие големи особини, туку исто така се еднодушни во безграничната љубов и поверење према личноста на оној кој, идејќи од селска кукја и од работнички редови се уздигна до иницијатор, организатор и раководител на нивната заедничка ослободителна борба, да војсководач кој смело и одважно ги воде и ја доведе нивната демократска борба против фашистичкиот окупатор и неговите издајнички слуги до величанствена победа. Ама нашите народи знаат да оној, кој во борбите ги водеше како Врховен командант, не беше само војсководач од ванредна обдареност и високи војнички квалитети, туку да тој во исто време беше и нивни политички водач, оној кој ги соедини и на кој му припаѓа најголем дел од заслугата за конечната победа на националните и демократските тежњи на нашите народи.

Тој човек е Маршалот на Југославија Јосип Броз-Тито.

Поради тоа Президиумот и предлага на заедничката седница на Народната скупштина да го именуе за Врховен командант Маршалот на Југославија Јосип Броз-Тито“.

Скупштина едногласно го усвојуе предлогот на Президиумот и Претседникот на Сојузното веќе Владимир Симић објавуе, да Народната скупштина на заедничката седница на обата дома едногласно, еднодушно и со големо одушевлење го именувала за Врховен командант на Југословенската армија Маршалот на Југославија Јосип Броз-Тито.

Маршалот на Југославија Јосип Броз-Тито зема збор и во својот говор го изнесе постанокот и развојот на Југословенската армија, нејзината улога во борбата за ослободувањето на татковината, во ширењето на слободата и единството на југословенските народи како и во изградбата и обновувањето на земјата по ослободувањето. Се заблагодари на Народната скупштина на ова високо поверење, оти смета да е голема чест да се биде Врховен командант на Југословенската армија и се нафакја оти ќе го оправда укажаното му поверење и оти ќе даде све од себе во мирот да се изгради и усоврши југословенската армија, која ќе биде залога на независноста, мирниот развој и посреќната иднина на Федеративна Народна Република Југославија.

Потоа Претседникот на Сојузното веќе Владимир Симић ја заклучи седницата во 17,45 сатот и објавуе да идната седница ќе биде по потреба закажана писмено.

2 февруари 1946 година

Белград

Секретар

на Веќјето на народите
на Народната скупштина,
Јоза Миливојевић, с. р.

Претседник

на Веќјето на народите
на Народната скупштина,
Јосип Видмар, с. р.

ЗАПИСНИК

НА IV ЗАЕДНИЧКА СЕДНИЦА НА ОБАТА ДОМА
НА НАРОДНАТА СКУПШТИНА НА ФНРЈ, ОДР
ЖАНА НА 4 ФЕВРУАРИ 1946 ГОДИНА ВО
БЕЛГРАД

Претседавал Претседникот на Векјето на народите Јосип Видмар.

Секретар на Векјето на народите Јоза Миливојевиќ.

Прочитаниот записник на III заедничка седница од 2 февруари 1946 година Скупштината го прима без забелешка, па се прејдуе на дневниот ред: Утврдување дневниот ред.

Претседникот на Векјето на народите Јосип Видмар предлага на Скупштината за прва точка на дневниот ред: Предлог на Президиумот на Народната скупштина на ФНРЈ за разрешувањето должноста на Јавниот обвинител на Федеративна Народна Република Југославија др. Јоже Вилфан и предлог за именување за Јавен обвинител на ФНРЈ пуковник др. Јосип Хрнчевиќ, народен пратеник.

За друга точка на дневниот ред Претседникот предлага на Скупштината предлог на Президиумот на Народната скупштина на ФНРЈ за избор на судија на Војното векје на Врховниот суд на ФНРЈ пуковникот Мирко Крчиќ, народен пратеник.

Скупштината едногласно го усвојуе предложениот дневен ред.

Прејдувајќи на претресот на првата точка на дневниот ред Претседникот Јосип Видмар дава збор на Првиот Потпретседник на Президиумот Моша Пијаде, кој го образложуе предлогот на Президиумот за разрешување должноста на Јавниот обвинител др. Јоже Вилфан и предлогот за именување др. Јосип Хрнчевиќ за Јавен обвинител на ФНРЈ, давајќи биографија на предложениот Јавен обвинител др. Хрнчевиќ.

Кога Народната скупштина едногласно го усвои предлогот на Президиумот, Претседникот на Векјето на народите Јосип Видмар објавуе да досегашниот Јавен обвинител на ФНРЈ др. Јоже Вилфан е разрешен од должноста и да на неговото место Народната скупштина го именува др. Јосип Хрнчевиќ, народен пратеник.

Прејдувајќи на втората точка на дневниот ред: Предлог на Президиумот на Народната скупштина на ФНРЈ да се за судија на Војното векје на Врховниот суд на ФНРЈ избере Мирко Крчиќ, народен пратеник, добива збор Првиот Потпретседник на Президиумот Моша Пијаде, кој такугјере го образложуе предлогот на Президиумот и ја изнесуе биографијата на предложениот Мирко Крчиќ.

Народната скупштина едногласно го усвојуе предлогот на Президиумот, па Претседникот Јосип Видмар објавуе да за судија на Војното векје на Ф. Н. Р. Ј. е именуен пуковникот Мирко Крчиќ, народниот пратеник.

Потоа Претседникот го чита Указот на Президиумот за заклучењето на I ванредно заседание на Народната скупштина на Федеративна Народна Република Југославија.

Кога Скупштината го усвои предлогот на Претседникот Видмар да може со секретарот на денешната седница да го овери и објави записникот на оваа седница, како последно на ова заседание, Претседникот ја заклучуе седницата во 20,20 саатот, со тоа да идната писмено ќе биде закажано.

4 февруари 1946 година
Белград

Претседник
на Векјето на народите
на Народната скупштина
Јосип Видмар, с. р.

Секретар
на Векјето на народите
на Народната скупштина
Јоза Миливојевиќ, с. р.

ДЕКРЕТИ

Со Решењето на Министерот на поделството на Сојузната влада бр. 2084/I од 12 октомври 1945 година на основа Уредбите од 2 и 20 април 1945 година, по потреба на службата, а на предлог на Одељењето за научно-истражителна работа, е поставен Константин Поповиќ, бивши директор на Поделското школо во пензија, за хонорарен службеник на Главната поделска станица на Министерството на поделството, во привремено својство, со принадлежности од 2.700.— динара месечно.

Со Решењето на Министерот на поделството на Сојузната влада бр. 2085/I од 12 октомври 1945 година, на основа Уредбите од 2 и 20 април 1945 година, по потреба на службата, е поставен инж. агр. Мирко Станојевиќ, бивши чиновник на Поделскиот факултет, за референт на Одељењето за аграрна политика на Министерството на поделството на Сојузната влада, во привремено својство, со принадлежности на чиновник од VIII положајна група.

Со Решењето на Министерот на поделството на Сојузната влада бр. 2086/I од 12 октомври 1945 година, на основа чл. 1 и 4 на Уредбата за поставување и унапредување државните службеници на Сојузната влада од 2 април 1945 година и Уредбата за регулирање принадлежностите на службениците од граѓанскиот ред и останалите јавни службеници на сојузните министерства и установи од 20 април 1945 година, по потреба на службата, а на предлог на Одељењето за научно-истражителна работа, е поставен инж. агр. Маровиќ Милан, за референт на Отсекот за пропаганда при Одељењето за научно-истражителна работа на Министерството на поделството на Сојузната влада, во привремено својство, со принадлежности на чиновник од VIII положајна група.

Со Решењето на Министерот на поделството на Сојузната влада бр. 2087/I од 12 октомври 1945 година, по укажана потреба, а на основа Уредбите од 2 и 20 април 1945 година, е поставен инж. Александар Стебут, професор на Универзитет во пензија за хонорарен службеник на Главната поделска станица на Министерството на поделството на Сојузната влада, во привремено својство, со принадлежности од 3.000.— динари месечно.

Со Решењето на Министерот на поделството на Сојузната влада бр. 2088 од 12 октомври 1945 година, на основа Уредбите од 2 и 20 април 1945 година, по укажана потреба, превземен је и поставен инж. агр. Јордан Гиров, досегашни чиновник на Министерството на поделството за Македонија, за шеф на Набавниот отсек на Општото одељење на Министерството на поделството на Сојузната влада, во привремено својство, со принадлежности на чиновник од VII положајна група.

Со Решењето на Министерот на поделството на Сојузната влада бр. 2298 од 5 ноември 1945 година, по потреба на службата, а на основа Уредбите од 2 и 20 април 1945 година и на предлог на Одељењето за научно-истражителна работа, превземен е др. Благоје Рогановиќ, поделскиот стручњак на Околинскиот НО во Сврљиг од 5 положајна група, во служба на Министерството на поделството на Сојузната влада, и се поставуе за поделски стручњак на Сојузниот завод за оплеменување и производство на растенија, со право на принадлежности на чиновник од V положајна група.

Со Решењето на Министерот на поделството на Сојузната влада бр. 2299/1 од 5 ноември 1945 година, на основа чл. 1 и 4 на Уредбата за поставување и унапредување државните службеници на Сојузната влада од 2 април 1945 година и Уредбата за регулирање припадностите на државните службеници на граѓанскиот ред и останалите јавни службеници на сојузните министерства и установи од 20 април 1945 година, по потреба на службата, а на предлог на Одељењето за научно-истражителната работа превземена је инж. Ема Громан, стручњак во Заводот за заштита на растенијата досегашниот чиновник на Министерството на поделството за Хрватска, во служба на Министерството на поделството на Сојузната влада и поставена за стручњак во Заводот за заштита на растенијата, со право на припадности на чиновник од VI положајна група.

Со Решењето на Министерот на поделството на Сојузната влада бр. 2457/1 од 27 ноември 1945 година, на предлог на Одељењето за државни поделски имоти и претпријатија и во интерес на службата е поставен Душан Прица, од Белград, за хонорарен чиновник на Отсекот за машински станици со право на припадности од 3.000.— динари месечно.

Со Решењето на Министерот на поделството на Сојузната влада бр. 1757/1 од 12 октомври 1945 година, е поставен Мијушковић Филип, чиновник VII пол. групе за шеф на сметко-административниот отсек, во привремено својство на чиновник V положајна група. Со ова се исправуе прешката во „Службениот лист“ од 23 октомври 1945 година, дека е отштампано поставуењето на именованият за чиновник VI положајна група.

Со Решењето на Министерот на поделството на Сојузната влада бр. 2559/1 од 15 декември 1945 година, по укажана потреба, а во интерес на службата, е поставен Давор Булић, чиновник на Задружната и поделската банка во Белград, за главен книговођа во Државните вет. серуми.

Со Решењето на Министерот на поделството на Сојузната влада бр. 43/1 од 8 јануари 1946 година, на основа предлогот на Одељењето за државни поделски имоти и претпријатија, а по потреба на службата, е поставен Милан Грковић, бивши инспектор на Министерството на поделството III/2-2 положајна група за управник на сојузните ергели во Вуковар, со право на припадностите на чиновник III/2-2 положајна група

Со Решењето на Министерот на поделството на Сојузната влада бр. 1697 од 3 ноември 1945 година, по потреба на службата, а на основа на Уредбите од 2 и 20 април т. г. е поставен: инж. Димитрије Радовановић, кој е дошол од пленство, за референт на Отсекот за машински станици на Министерството за поделството, во привремено својство, со право на припадности на чиновник VI положајна група.

Со Решењето на Министерот на поделството на Сојузната влада бр. 1699/1 од 3 ноември 1945 година, по потреба на службата, а на основата Уредбите од 2 и 20 април т. г. е поставен инж. Федер Слани, поделскиот економ, за референт на Одељењето за сточарство и ветеринарство, во привремено својство, со право на припадности на чиновник VII положајна група.

Со Решењето на Министерот на поделството на Сојузната влада бр. 2733/1 од 28 декември 1945 година, на основа на рефератот на Персоналното

одељење, е престанила службата со денешниот ден на Марија Љиљак, званичник на Министерството 3 положајна група, оти ни до денеска, после година дена не се јавила на должност.

Со Решењето на Министерот на поделството на Сојузната влада бр. 2747 од 31 декември 1945 година, по укажана потреба, а во интерес на службата, е превземен: инж. Живко Мутић, досегашен инспектор за машински станици при Управата на поделските машински станици во Војводина III/3 положајна група, по Уредбата за привредни претпријатија, и поставен за инспектор за поделска-машинска служба на Одељењето за државни поделски имоти и претпријатија, со право на прием припадности на чиновник V положајна група.

Со Решењето на Министерот на поделството на Сојузната влада бр. 2716 од 31 декември 1945 година, на основа на предлогот на Одељењето за државниот поделски имоти и претпријатија, а во интерес на службата, е престанала службата во ова Министерство со денот на 31 декември 1945 година на Душан Прица, техничар-хонорарен чиновник на ова Министерство со припадности од 3.000.— динара месечно.

Со Решењето на Министерот на поделството на Сојузната влада бр. 2784/1 од 31 декември 1945 година, по укажана потреба, а на основа на Уредбите од 2 и 20 април 1945 година, е превземен Јован Бабовић, секретар на земската комисија за привредна обнова при Претседништвото на народната влада на Црна Гора, чиновник VI положајна група, во служба на ова Министерство и поставен за чиновник VI положајна група на Сојузниот завод за заштита на биљките.

Со Решењето на Министерот на поделството на Сојузната влада бр. 2670/3 од 24 декември 1945 година, по укажана потреба, а на основа Уредбите, од 2 и 20 април 1945 година, е поставен Стеван Синановић, мајор, кој е ставен на располагање од страна на Министерството за народна одбрана на ово Министерство, за заменик на начелникот на Одељењето за државни поделски имоти и претпријатија, со право на припадности на чиновник VI/I положајна група.

Со Решењето на Министерот на поделството на Сојузната влада бр. 2684/1 од 24 декември 1945 година, на основа на поднесена молба, е поставен инж. Живко Дамјановић, референт на ова Министерство VIII положајна група, за референт на истото Министерство VII положајна група.

Со Решењето на Министерот на поделството на Сојузната влада бр. 2685 од 24 декември 1945 година, а на основа Уредбите од 2 и 20 април 1945 година, по потреба на службата, и по предлог на Одељењето за научно-истражителна работа, се превзема инж. Никола Грубар, хонорарен службеник на Заводот за испитување волна, во служба на Министерството за поделство на Сојузната влада и поставуе за стручњак во Заводот за испитување волна при Сојузниот научно-сточарски завод, со право на прием припадности на чиновник-приправник VIII положајна група.

Со Решењето на Министерот на поделството на Сојузната влада бр. 2686/1 од 24 декември 1945 година, по укажана потреба, по предлог на Одељењето за научно-истражителна работа и на основа Уредбите од 2 и 20 април 1945 година, се превзема др. Драгиша Николић, директор на досегашниот За-

вод за испитување волна VI положајна група, во служба на ова Министерство и поставуе за директор на Заводот за испитување волна при научно-сточарскиот завод со право на припадност на истата положајна група, која ја до сега имаше.

Со Решењето на Министерот на поделството на Сојузната влада бр. 2687/I од 24 декември 1945 година, на основа Уредбите од 2 и 20 април 1945 година, по потреба на службата и по предлог на Одељењето за научно-истражителна работа, се превзема Ђорђе Илијин, служител-дневничар на досегашниот Завод за испитување волна во служба на Сојузното Министерство за поделство и поставуе за дневничар-служител на Заводот за испитување волна при Сојузниот научно-сточарски завод, со право на припадност кои ги и досега имаше.

Со Решењето на Министерот на поделството на Сојузната влада бр. 2688/I по потреба на службата, по предлог на Одељењето за научно-истражителна работа и на основа Уредбите од 2 и 20 април 1945 година, е превземен Живко Недељковић, дневничар-лаборант на досегашниот Завод за испитување волна во служба на ова Министерство и поставен за дневничар-лаборант на Заводот за испитување волна при Сојузниот научно-сточарски завод, со право на припадност кои ги и до сега имаше.

Со Решењето на Директорот на Главната поделска станица на Сојузното Министерство за поделство бр. 260 од 1 декември 1945 година, а на основа Уредбата за регулирање припадност на државните службеници од граѓанскиот ред и останалите јавни службеници на Сојузните министерства и установи, чл. 3, точ. 1 и овластуењето на Министерот за поделство на Демократска Федеративна Југославија бр. 8218/VII од 24 септември 1945 година, е поставена за дневничар-служител на Главната поделска станица на Сојузното Министерство за поделство, со вкупни месечни припадност од 1800.— динари, Милевка Којић, од Белград, и уедно е распоредена за чистањето на станицата. Со ова решение се заменуе решењето на оваа станица бр. 33 од 19 ноември 1945 година.

Со Решењето на Директорот на Главната поделска станица на Сојузното Министерство за поделство бр. 276 од 4 декември 1945 година, а на основа Уредбата за регулирање припадност на државните службеници од граѓанскиот ред и останалите јавни службеници на Сојузните министерства и установи и овластуењето на Министерот за поделство на Демократска Федеративна Југославија бр. 8218/VI-45 година е уважена оставката која ја поднел на државна служба Лазовић Ратко, дневничар-служител на Главната поделска станица на Сојузното Министерство за поделство, со вкупни месечни припадност од 1800.— динара со тоа, да му припадност престанат до течат со денот 4 декември 1945 година.

Со Решењето на Директорот на Главната поделска станица на Сојузното Министерство за поделство бр. 259 од 1 декември 1945 година, а на основа овластуењето на Министерот на поделството на Демократска Федеративна Југославија бр. 8218/VII од 24 септември 1945 година, е поставен за надничар-шофер на Главната поделска станица на Сојузното Министерство за поделството, со награда од 16 динари на саат, Угриновић М. Стеван, демобилисан шофер на III тенковска бригада со тоа, да е должен да работи најмалку 9 саати и оваа награда да му се исплатуе на крај на месецот.

Со Решењето на Директорот на Главната поделска станица на Сојузното Министерство за поделство бр. 57 од 18 октомври 1945 година, а на основа Уредбата за регулирање припадност на државните службеници од граѓанскиот ред и останалите јавни службеници на Сојузните министерства и установи, чл. 3 точ. 2 и овластуењето на Министерот на поделството на Демократска Федеративна Југославија бр. 8218/VII од 24 септември 1945 година, е поставена за дневничар-званичник на Главната поделска станица на Сојузното Министерство за поделството, со вкупни месечни припадност од 1900.— динари, Симић Веселинка, од Босански Шамац.

Со Решењето на Министерот на поделството на Сојузната влада бр. 195/I од 22 јануари 1946 година, на основа чл. 2 и 6 Уредбата за пензионисување државни службеници а по добивената согласност на Претседништвото на Министерскиот совет, е ставен во пензија Војислав Маговчевић, инспектор на Министерството за поделството од IV/I положајна група, со право на пензијски припадност кои му по Уредбата за установување право на пензија и Правилникот на таа Уредба припаѓаат.

Со Решењето на Министерот на поделството на Сојузната влада бр. 194/I од 22 јануари 1946 година, на основа чл. 2 и 6 Уредбата за пензионисување државни службеници а по добивената согласност на Претседништвото на Министерскиот совет, е ставен во пензија Димитрије Михаиловић, инспектор на Министерството за поделството од IV/I положајна група, со право на пензијски припадност кои му по Уредбата за установување право на пензија и Правилникот на таа Уредба припаѓаат.

Со Решењето на Министерот на поделството на Сојузната влада бр. 107/I од 14 јануари 1946 година, заради немарноста, неуредно вршење служба и кршење дисциплина, а на основа рефератот на Персоналниот оддел, е отпуштен од државна служба Лазар Симеуновић, званичник од 3 положајна група на ова Министерство, со денешниот ден.

Со Решењето на Министерот на поделството на Сојузната влада бр. 2563/I од 11 декември 1945 година, на основа поднесената молба и Уредбите од 2 и 20 април 1945 година е поставена Катарина Иванова, студент на агрономија, досегашниот чиновник на Министерството за поделството и шумарството за Македонија, за хонорарен чиновник на ова Министерство, со право на припадност од 2.500.— динари месечно.

Со Решењето на Министерот на поделството на Сојузната влада бр. 2456/I од 11 декември 1945 година, по укажаната потреба, а на предлог на Одељењето за државни поделски имоти претпријатија, е поставен Здравко Скандерац, досегашниот референт на сметковно-контролната комисија од VI положајна група, за сметковен референт на Одељењето за државни поделски имоти и претпријатија на ова Министерство, со право на припадност на чиновник од VI положајна група.

Со Решењето на Министерот на поделството на Сојузната влада бр. 2562/I од 11 декември 1945 година, на основа поднесената молба, превземена е Ангелка Зарић, чиновник на Претседништвото на Народната скупштина на Босна и Херцеговина од VII положајна група, во служба на ова Министерство и поставена за чиновник од IX положајна група.

Со Решењето на Министерот на поделството на Сојузната влада бр. 196/1 од 22 јануари 1946 година, на предлог на Одењето за државни поделски имоти и претпријатија, е поставен Гјуро Драча, п.поручник, инвалид на ЈА, кој на ова Министерство е ставен на расположение од Централниот инвалидски дом, за интендант на Сојузното поделско машинско школо во Земун, со право на принадлежност на чиновник од IX положајна група.

Со Решењето на Министерот на поделството на Сојузната влада бр. 2586/1 од 13 декември 1945 година, на основа поднесената молба и по укажаната потреба, е поставена Загорка Васић, бивши чиновник на ОНО-Срем за чиновник на ова Министерство во Библиотека, со право на принадлежност на чиновник од IX положајна група.

Со Решењето на Министерот на поделството на Сојузната влада бр. 2585/1 од 13 декември 1945 година, по потреба на службата, а на основу Уредбите од 2 и 20 април 1945 година, е поставен Павлао Вишак, чиновник на Околинскиот суд во Крижевци, за чиновник на Министерството на поделството со со право на принадлежност на чиновник од IX положајна група.

ОД ЗЕМСКИТЕ СЛУЖБЕНИ ЛИСТОВИ

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА СРБИЈА

Одлука за оснивање и организација на Земскиот завод за пољоделски испитувања во Белград—Топчидер. — (Број 6 од 9 февруари 1946 година).

Напатствие за присилна наплата утврдените износи на воената добивка од непокретностите. — (Број 6 од 9 февруари 1946 година).

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ВОЈВОДИНА

Одлука за оснивање ватрогасен фонд на Автономната покраина Војводина. — (Број 5 од 4 февруари 1946 година).

Одлука за издвојување местата Бегеј, Свети Гјурагј, Мали и Велики Торак од досегашните околии и нивното составување со околицата Петровградска. — (Број 5 од 4 февруари 1946 година).

Одлука за оснивање Отсекот за пензии во одделот на финансиите. — (Број 5 од 4 февруари 1946 година).

Одлука за бесплатно доделување огревното дрво на сиромашните фамилии од Срем. — (Број 5 од 4 февруари 1946 година).

Категоризација на работниците на тешки и лесни работи. — (Број 5 од 4 февруари 1946 година).

Должностите на досегашните власници на експроприраните земјишни поседи. — (Број 5 од 4 февруари 1946 година).

НАРОДНИ НОВИНИ

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА

Наредба за оснивање Комисија за превземање конфискуваниот имот на паричните заводи. — (Број 25 од 9 февруари 1946 година).

Решење за оснивање Далматинската индустрија за цименто и циментните производи. — (Број 25 од 9 февруари 1946 година).

Решење за одредување цени на детските играчки. — (Број 25 од 9 февруари 1945 година).

Измена и дополнување на Решењето за отворање гимназија за учениците, кои поради активното судење во НОП или кои како жртви на фашистичкиот терор прекинале школувањето, од 24 октомври 1945 година број 22025-IV-1945. — (Број 25 од 9 февруари 1946 година).

Исправка на Решењето за изменување полисот на рационарираната текстилна стока и бројот на единиците кои се предаваат на трговецот при набавката на стоката. — (Број 25 од 9 февруари 1946 година).

СЛУЖБЕН ЛИСТ

НА ПОВЕРЕНИШТВОТО НА ПОКРАИНСКИОТ НАРОДНООСЛОБОДИТЕЛЕН ОДБОР ЗА

СЛОВЕНСКО ПРИМОРЈЕ

Правилник за работење на Комисијата за чистење фашистите и колаборационистите. — (Број 4 од 15 јануари 1946 година).

Наредба за укинување одлуките на бившите управни власти, со кои биле изменети презимињата на жителите. — (Број 4 од 15 јануари 1946 година).

Одлука за принадлежностите на Вишиот народен суд во Постојна за казниви дела, спекулација и саботажа злоупотреба на службените должности и штеточинства. — (Број 4 од 15 јануари 1946 година).

Наредба за имање и носење оружје. — (Број 4 од 15 јануари 1946 година).

Одлука за воспоставување градски и околински пријавни (анаграфски) уреди и уредување работењето на „списокот на постојаното, привременото и пролазно-то жителство“ (анаграфот). — (Број 4 од 15 јануари 1946 година).

СОДРЖАЈ:

	Страна
96. Решење за измените и дополнувањата на статутите на Народната банка на Краљевина Југославија — — — — —	133
97. Прво дополнување на напатствието за спроведување валоризацијата и за прекнижување во динари на ДФЈ во врска со заменувањето на парите — — — — —	133
98. Толкување на прописите на Законот за валоризација и Нapatствија за спроведување валоризацијата и за прекнижување во динари ДФЈ во врска со замената на парите — — — — —	135
99. Нapatствие за наплатување на порезот по одбитокот — — — — —	136
100. Решење за одобрување на оснивање и работа на културно-просветното друштво на граѓаните по потекло од Совјетскиот сојуз — — — — —	144
101. Обвезно напатствие за служба на одбрана од пожар — — — — —	144
102. Решење за преминување „Тргопромет“ а. д. под врховен надзор на Министерството за трговија и снабдување — — — — —	145
103. Наредба за уводување на еднообразно сметководство во фабриките на сапун — — — — —	146
104. Наредба за уводување на еднообразно сметководство во фабриките за конзерви — — — — —	146
105. Наредба за уводување на еднообразно сметководство во творилниците на цименто — — — — —	146
106. Наредба за уводување на еднообразно сметководство во трговските претпријатија кои се занимават со купопродавачка на стока — — — — —	146
107. Наредба за уводување на еднообразно сметководство во трговските претпријатија кои вршат услуги — — — — —	147
108. Повлекување франко марки на македонски јазик „Прохор Пчински“ — — — — —	147